

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 18 Год. LXVI | Вторник, 9 февруари 2010

Цена на овој број е 250 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
344. Закон за плаќање на рати на даночни долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, односно од општините или градот Скопје.....	2	349. Правилник за поблиските услови во однос на потребните простории и опрема на правни лица за добивање на јавно овластување за вршење на работи за издавање на мемориски картички.....	86
345. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на здруженија на граѓани.....	5	350. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадените мемориски картички.....	86
346. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје – Национален Парк Галичица.	77	351. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање или продолжување на овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи, како и потребната документација, просторот и опремата на работилницата.....	87
347. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за продажба на станови, деловен простор и паркинг места во подземен паркинг во објект 3.2, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Б1, Ламела Г и подземен паркинг П1 – Комплекс источна индустриска зона во Скопје...	77	352. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 189/2009 од 27 јануари 2010 година.....	90
348. Правилник за формата и содржината на барањето и постапката на издавање на мемориски картички.....	77	353. Список на постојани вешти лица во Основен суд Кавадарци.....	92
		354. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел) на локално ниво.....	94
		355. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	95
		Огласен дел	1-32

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
344.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ НА ДАНОЧНИ ДОЛГОВИ НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОДНОСНО ОД ОПШТИНИТЕ ИЛИ ГРАДОТ СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за плаќање на рати на даночни долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, односно од општините или градот Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2010 година.

Бр. 07- 645/1
8 февруари 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ НА ДАНОЧНИ ДОЛГОВИ
НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ
ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, ОДНОСНО ОД ОПШТИНИТЕ ИЛИ
ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со овој закон се уредуваат постапката, условите и роковите на плаќање на рати на даночните долгови со состојба на 31 декември 2009 година на даночните должници јавни претпријатија основани од Република Македонија, општините или градот Скопје согласно со Законот за јавните претпријатија и на трговските друштва со ограничена одговорност и акционерските друштва кај кои единствен содружник, односно акционер е Република Македонија, односно општините или градот Скопје (во натамошниот текст: даночен должник).

Член 2

Постапката за плаќање на рати на даночниот долг уредена со овој закон се однесува на даночниот долг на даночните должници од членот 1 на овој закон по ос-

нов на данокот на додадена вредност, данокот на добивка и персоналниот данок на доход со состојба на 31 декември 2009 година, освен долгот за месечни аконтации на данок на добивка за 2009 година и долгот за персонален данок на бруто плата за 2009 година.

Член 3

Плаќањето на рати на даночниот долг согласно со овој закон не се условува со гаранција за обезбедување на плаќањето.

Член 4

Плаќањето на рати на даночниот долг на даноците утврдени во членот 2 од овој закон се остварува врз основа на поднесено барање од даночниот должник.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во барањето од ставот 1 на овој член даночниот должник треба да го наведе износот на даночниот долг за секој вид на данок за кој се бара плаќање на рати и бројот на рати.

Кон барањето се приложува доказ од Централниот регистар на Република Македонија, како и од Централниот депозитар за хартии од вредност за акционерските друштва, со кој се потврдува дека даночниот должник е еден од субјектите наведени во членот 1 од овој закон.

Член 5

Во случај кога износот на даночниот долг на даноците наведени во барањето согласно со членот 4 од овој закон не се совпаѓа со износот на даночниот долг согласно со даночната евиденција на Управата за јавни приходи, ќе се изврши усогласување на состојбите меѓу Управата за јавни приходи и даночниот должник за што истите составуваат записник.

Член 6

На даночниот должник кој поднел барање согласно со членот 4 на овој закон, во рок од пет дена од денот на приемот на барањето, Управата за јавни приходи донесува решение за плаќање на даночниот долг на рати (во натамошниот текст: решение) со кое ќе му дозволи плаќање на рати на даночниот долг по сите видови на даноци утврдени во членот 2 на овој закон, на најмногу 120 месечни рати, со грејс период од најмногу 36 месеци.

Грејс периодот од ставот 1 на овој член започнува да тече од денот на донесувањето на решението, а отплатата на месечните рати започнува да тече по истекот на грејс периодот.

Со решението од ставот 1 на овој член на даночниот должник ќе му се утврди правото на отпис на камата пресметана до 31 декември 2009 година на даночниот долг што го исплатил на рати и ќе му се утврди дека не се пресметува камата за времетраење на плаќањето на даночниот долг во условите утврдени согласно со решението.

Член 7

Даночниот должник е должен месечните рати да ги плаќа во роковите утврдени со решението.

Член 8

Доколку даночниот долг за некој од даноците утврдени со членот 2 на овој закон за кој се бара плаќање на даночниот долг на рати согласно со овој закон е предмет на постапка на присилна наплата или е во постапка на одложено плаќање согласно со Законот за даночна постапка, таквата постапка Управата за јавни приходи ќе ја запре со заклучок.

Член 9

Од денот на донесувањето на решението, доколку даночниот должник има повеќе платен данок или разлика на данок согласно со членот 45 од Законот за данокот на додадена вредност, износот на повеќе платениот данок или разлика ќе се искористи за пребивање на долгот по основ на достасани и недостасани месечни рати утврдени со решението.

Член 10

На даночниот должник кој го исплатил даночниот долг по сите видови на даноци во целост, Управата за јавни приходи со решение ќе му изврши отпис на каматата пресметана до 31 декември 2009 година.

Член 11

Управата за јавни приходи решението за плаќање на даночниот долг ќе го укине, доколку:

а) даночниот должник во текот на грејс периодот има две достасани неплатени даночни обврски, настанати по донесување на решението за плаќање на даночниот долг на рати;

б) даночниот должник не изврши уплата на две последователни месечни рати за време на периодот на отплата на даночниот долг на рати согласно со решението и

в) даночниот должник не го отплатил даночниот долг заклучно со крајниот рок на плаќање, утврден во решението.

Во случај на укинување на решението поради причините наведени во точките б) и в) од ставот 1 на овој член, даночниот должник нема да го оствари правото на отпис на каматата на платениот дел од даночниот долг.

Член 12

Доколку на кој било начин дојде до промена на сопственоста кај даночниот должник пред истекот на крајниот рок на плаќањето на даночниот долг на рати, плаќањето на даночниот долг продолжува да се врши според условите утврдени во решението.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PAGESË ME KËSTE TË BORXHEVE TATIMORE TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE DHE SHOQËRIVE TREGTARE TË THEMELUARA NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË, PËRKATËSISHT NGA KOMUNAT OSE QYTETI I SHKUPIT

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen, procedura, kushtet dhe afatet e pagesës me këste të borxheve tatimore në gjendjen më 31.12.2009 të debitorëve tatimorë, ndërmarrjeve publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë, komunat ose Qyteti i Shkupit, në pajtim me Ligjin për ndërmarrjet publike dhe shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqërive aksionare të cilat bashkëpronar i vetëm, përkatësisht aksionar është Republika e Maqedonisë, përkatësisht komunat ose Qyteti i Shkupit (në tekstin e mëtejme të Ligjit: debitor tatimor).

Neni 2

Procedura për pagesën me këste të borxhit tatimor, e rregulluar me këtë ligj, ka të bëjë me borxhin tatimor të debitorëve tatimorë nga neni 1 i këtij ligji, në bazë të tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitimin dhe tatimit personal mbi të ardhurat në gjendjen më 31.12.2009, përveç borxhit për akontacione mujore të tatimit mbi fitim për vitin 2009 dhe borxhit për tatimin personal mbi rrogën bruto për vitin 2009.

Neni 3

Pagesa me këste e borxhit tatimor në pajtim me këtë ligj, nuk kushtëzohet me garanci për sigurimin e pagesës.

Neni 4

Pagesa me këste e borxhit tatimor të tatimeve të përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji, realizohet në bazë të kërkesës së parashtruar nga debitori tatimor.

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtrohet në njësinë organizative kompetente të Drejtorisë së të Hyrave Publike, në afat prej 10 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Në kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni, debitori tatimor duhet ta paraqesë shumën e borxhit tatimor për çfarëdo lloj tatimi për të cilin kërkohet pagesë me këste dhe numrin e kësteve.

Kërkesës i bashkëngjitet dëshmi nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, si dhe nga Depozitari qendror për letra me vlerë për shoqëritë aksionare, me të cilën vërtetohet se debitori tatimor është njëri nga subjektet e paraqitur në nenin 1 të këtij ligji.

Neni 5

Në rastin kur shuma e borxhit tatimor të tatimeve të paraqitura në kërkesë në pajtim me nenin 4 të këtij ligji, nuk përputhet me shumën e borxhit tatimor në pajtim me evidencën tatimore të Drejtorisë së të Hyrave Publike, do të kryhet harmonizim i gjendjeve ndërmjet Drejtorisë së të Hyrave Publike dhe debitorit tatimor për të cilën të njëjtët hartojnë procesverbal.

Neni 6

Për debitorin tatimor i cili ka parashtruar kërkesë në pajtim me nenin 4 të këtij ligji, në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, Drejtoria e të Hyrave Publike miraton aktvendim për pagesën e borxhit tatimor me këste (në leximin e mëtejshëm: aktvendim), me të cilin do t'i lejojë pagesë me këste të borxhit tatimor për të gjitha llojet e tatimeve të përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji, në më së shumti 120 këste mujore, me grejs periudhë prej më së shumti 36 muajsh.

Grejs periudha nga paragrafi 1 i këtij neni, fillon të rrjedhë nga dita e miratimit të aktvendimit, kurse pagesa e kësteve mujore fillon të rrjedhë pas kalimit të grejs periudhës.

Me aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni, debitorit tatimor do t'i përcaktohet e drejta e shlyerjes së kamatës së llogaritur deri më 31.12.2009 të borxhit tatimor që e ka paguar në këste dhe do t'i përcaktohet se nuk i llogaritet kamata për kohëzgjatjen e pagesës së borxhit tatimor, në kushtet e përcaktuara në pajtim me aktvendimin.

Neni 7

Debitori tatimor është i obliguar që këstet mujore t'i paguajë në afatet e përcaktuara me aktvendim.

Neni 8

Nëse borxhi tatimor për disa nga tatimet e përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji për të cilin kërkohet pagesë e borxhit tatimor në këste në pajtim me këtë ligj, është lëndë

e procedurës së pagesës së detyrueshme, ose është në procedurë të pagesës së prolonguar në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore, procedurën e tillë Drejtoria e të Hyrave Publike do ta ndërpresë me konkluzion.

Neni 9

Nga dita e miratimit të aktvendimit, nëse debitori tatimor ka tatim më tepër të paguar ose dallim të tatimit në pajtim me nenin 45 të Ligjit për tatime mbi vlerën e shtuar, shuma e tatimit të paguar më tepër ose dallimi do të shfrytëzohet për kompensimin e borxhit në bazë të kësteve mujore të maturuara dhe të pamaturuara, të përcaktuara me aktvendim.

Neni 10

Debitorit tatimor i cili e ka paguar borxhin tatimor për të gjitha llojet e tatimeve në tërësi, Drejtoria e të Hyrave Publike me aktvendim do t'i shlyejë kamatën e llogaritur deri më 31.12.2009.

Neni 11

Drejtorja e të Hyrave Publike aktvendimin për pagimin e borxhit tatimor, do ta heqë nëse:

a) debitori tatimor gjatë grejs periudhës ka dy detyrime tatimore të papaguara të maturuara, të krijuara pas miratimit të aktvendimit për pagesën e borxhit tatimor me këste;

b) debitori tatimor nuk kryen pagesë të dy kësteve mujore të njëpasnjëshme, gjatë kohës së periudhës së pagesës së borxhit tatimor me këste në pajtim me aktvendimin dhe

v) debitori tatimor nuk e ka paguar borxhin tatimor përfundimisht me afatin e fundit të pagesës, të përcaktuar me aktvendim.

Në rast të heqjes së aktvendimit për shkak të arsyeve të paraqitura në pikat b) dhe v) nga paragrafi 1 i këtij neni, debitori tatimor nuk do ta realizojë të drejtën e shlyerjes së kamatës të pjesës së paguar nga borxhi tatimor.

Neni 12

Nëse në çfarëdo mënyre vjen deri te ndryshimi i pronësisë të debitorit tatimor, para skadimit të afatit përfundimtar të pagesës së borxhit tatimor me këste, pagesa e borxhit tatimor vazhdon të kryhet sipas kushteve të përcaktuara në aktvendim.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**345.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Центарот за управување со кризи му престанува користењето на движните ствари, кои се дадени во Прилозите од број 1 до број 61 што се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надоместок на трајно користење на здруженија на граѓани и тоа:

1. Радио аматерски Сојуз на РМ - Прилог 1;
2. Радио аматерски клуб „Скопје 63“ - Скопје – Прилог 2;
3. Радио аматерски клуб „Антиена“ - Скопје – Прилог 3;
4. Радио аматерски клуб „Железничар“ - Скопје – Прилог 4;
5. Радио аматерски клуб „Видик“ - Скопје – Прилог 5;
6. Радио аматерски клуб „Млад техничар“ - Скопје – Прилог 6;
7. Радио аматерски клуб „Виница“ - Виница - Прилог 7;
8. Радио аматерски клуб „Никола Тесла“ - Куманово – Прилог 8;
9. Радио аматерски клуб „Југ“ - Охрид - Прилог 9;
10. Радио аматерски клуб „Никола Тесла“ - Штип - Прилог 10;
11. Радио аматерски клуб „Иљо Антевски Смок“ - Тетово - Прилог 11;
12. Радио аматерски клуб „Никола Тесла“ - Гевгелија – Прилог 12;
13. Радио аматерски клуб „Искра“ - Кавадарци – Прилог 13;
14. Радио аматерски клуб „Голак“ - Делчево – Прилог 14;
15. Радио аматерски клуб „Дивна“ - Берово - Прилог 15;
16. Радио аматерски клуб „Никола Тесла“ - Кичево - Прилог 16;
17. Радио аматерски клуб „Никола Тесла“ - Прилеп – Прилог 17;
18. Радио аматерски клуб „Стево Патако“ - Битола – Прилог 18;
19. Радио аматерски клуб „Алфа“ - Скопје – Прилог 19;
20. Радио аматерски клуб „Овче поле“ - Свети Николе – Прилог 20;
21. Радио аматерски клуб „Вац“ - Тетово – Прилог 21;
22. Радио аматерски клуб „Коча Миленку“ - Крушево – Прилог 22;
23. Планинарско - шумарско друштво „Бистра“ - Скопје – Прилог 23;
24. Планинарско друштво на глумонемите „Скопје 63“ - Скопје – Прилог 24;
25. Планинарско друштво „Агроном“ - Скопје – Прилог 25;
26. Алпинистичко друштво „Матка“ - Скопје – Прилог 26;
27. Спортско планинарско друштво „Драчево“ - Скопје – Прилог 27;
28. АССК „Екстрем“ - Скопје – Прилог 28;
29. ЗД „18-ти Август“ - Скопје – Прилог 29;
30. ИД „Урсул спелеос“ - Скопје – Прилог 30;

31. Спелеолошко друштво „Пеони“ - Скопје – Прилог 31;
32. ПД „Центропром“ - Скопје – Прилог 32;
33. ПД „Макпетрол“ - Скопје – Прилог 33;
34. ПД „Кораб“ - Скопје – Прилог 34;
35. КПС „Македон“ - Скопје – Прилог 35;
36. ПД „Трансверзалец“ - Скопје – Прилог 36;
37. ПДС „Лисец“ - Штип – Прилог 37;
38. СПД „Магаро“ - Охрид – Прилог 38;
39. ПД „Козјак“ - Куманово – Прилог 39;
40. ПД „Руен“ - Крива Паланка – Прилог 40;
41. ПД „Тетекс“ - Тетово – Прилог 41;
42. ПД „Јелак“ - Тетово – Прилог 42;
43. ПД „Љуботен“ - Тетово – Прилог 43;
44. ПД „Бистра“ - Гостивар – Прилог 44;
45. АСКК „Стенае“ - Неготино – Прилог 45;
46. ПД „Пелистер“ - Битола – Прилог 46;
47. Алпинистички клуб „Вертикал“ - Битола – Прилог 47;
48. ПД „Злато врв“ - Прилеп – Прилог 48;
49. АССК „Но лимитс“ - Струмица – Прилог 49;
50. ПД „Кожув“ - Гевгелија – Прилог 50;
51. ПД „Дуб“ - Богданци – Прилог 51;
52. Планинарско друштво „Бел камен“ - Радовиш – Прилог 52;
53. ПД „Змејовец“ - Демир Капија – Прилог 53;
54. Сојуз на извидници на РМ – Прилог 54;
55. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Охрид – Прилог 55;
56. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Прилеп – Прилог 56;
57. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Струмица – Прилог 57;
58. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Битола – Прилог 58;
59. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Велес – Прилог 59;
60. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Скопје – Прилог 60 и
61. Општинска организација на црвениот крст на РМ – Кавадарци – Прилог 61.

Член 3

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со секој од претседателите на здруженијата на граѓани од член 2 од оваа одлука, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари дадени во Прилозите од број 1 до број 61 кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-6454/1-09
2 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Прилог 1

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-2	Радио – примопредавател ФТ 101б сер.бр. 603344	1
2	3210-0000-0387-9	Селектор ФВ 101в сер.бр. 305005	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	901-006	Телефон мобилен - Нокиа 3210	2
2	901-007	Телефон мобилен Сименс А-35	3
3	901-008	Телефон мобилен-Ериксон Т 29с	3
4	901-009	Телефон мобилен-Алкател	12
5	901-010	Телефон мобилен - Ериксон Т 65	1
6	901-011	Тел мобилен Алкател 331 публик	2
7	901-012	Телефон мобилен Алкател 331	2
8	901-013	Телефон мобилен Сони ериксон К-700	1
9	901-014	Телефон мобилен Алкател 157	8
10	3205-0000-0004-5	Телефон АТА	7
11	3205-0000-0075-0	Телефон-искра	1
12	3205-0000-0097-3	Телефон-панасоник КХ-Т 2315	2
13	3205-0000-0106-2	Телефон-фетал БП СЕЛ	2
14	3205-0000-0117-7	Телефон-панасоник КХ-Т 7030	1
15	3205-0000-0133-5	Телефакс-панасоник КХ-Ф 90 Б	2
16	3205-0000-0136-0	Гарнитура секретарска - Искра	1
17	3205-0000-0150-2	Телефон -панасоник КХ-Т 3261 БХ	5
18	3205-0000-0151-7	Телефон Панасоник КХ-Т 2355	4
19	3205-0000-0165-7	Слушалица-КОС	9
20	3205-0000-0175-3	Тастери за обука сер.бр. б.б.	2
21	3205-0000-0213-3	Апаратура-КТ-31/11	4
22	3205-0000-0215-7	Апарат телефонски - Лидер24	12
23	3205-0000-0216-9	Централа-телефонска секретарка Барфон 85	1
24	3205-0000-0254-6	Телефон аналоген - Ериксон ДБ 3185	1
25	3205-0000-0273-2	Телефон Панасоник КХ-Т 5м Кх	3

26	3205-0000-0304-0	Телефакс - Панасоник КХ-ФТ 21 БХ	1
27	3205-0000-0311-0	Телефонски апарат - Панасоник КХ-ТС 17	5
28	3205-0000-0501-8	Телефакс панасоник УФ 60	1
29	3205-0000-0502-7	Телефакс Панасоник УФ-305	2
30	3205-0000-0686-2	Терминал УСАХ со напојува(те апарат)	1
31	3205-0000-0808-4	Мобилен тел ГМС - Ериксон А 1018 с	4
32	3205-0000-0975-9	Телефон Панасоник КХ-ТЦ 17 Мх	1
33	3205-0000-9720-3	Телефон аналоген - Еуросет 805	1
34	3205-1083-2463-9	Телефон автоматски	7
35	3205-1130-0013-0	Телефон ЕТ 41	2
36	3205-1130-0053-1	Телефон панасоник	2
37	3205-1130-6718-2	Телефон (индукторски) М 63	25
38	3205-1130-6726-1	Интерфон - ИМП - 11+ 4	4
39	3205-1275-0039-7	Телефакс Канон	1
40	3210-0000-0052-5	Радиостаница Макфон 21	3
41	3210-0000-0167-6	Телевизор во боја екран 66 Европа	1
42	3210-0000-0300-8	Радио уред (СП 101 ПБ сер.бр. 200390, ФТ 101 сер.бр. 8J361490)	1
43	3210-0000-0300-9	Радио уред (СП 101 ПБ сер.бр. 200263, ФТ 101 сер.бр. 8K361791)	1
44	3210-0000-0338-7	Транзистор - Хитачи	1
45	3210-0000-0356-6	Радиостаница тип М2 Б10	1
46	3210-0000-0387-9	Селектор - ФВ 101 в	2
47	3210-0000-0531-1	Радиотелефон - МРС 320	5
48	3210-0000-0534-7	Телевизор - Минивокс-Национал	1
49	3210-0000-0543-8	Радио-приемник ФРГ - 7000 сер.бр. 318J030749	1
50	3210-0000-0623-0	Радио-примопредавател Рст STORNO сер.бр. 017136	1
51	3210-3125-0063-7	Радиокасетофон - "Грундинг"	1
52	3210-3125-0078-9	Телевизор колор - ЕИ НиШ	1
53	3230-0000-0004-2	Телефакс - "ЕИ СФХ-310"	1
54	3235-0000-0080-2	Телефакс Панасоник КХ-ФТ 375 Г	1
55	3235-1087-0003-3	Магнетофон - "Аива"	1
56	3250-0000-0014-24	Ормар командно сигнален - "ЕОПК"	2
57	3330-1034-0006-7	Тастер TS - 3 сер.бр. б.б.	3
58	3340-0000-0115-3	Трансформатор Грамат	1
59	3420-0000-0016-1	Ормар команден разведен сигнален - РО 5	5

60	3420-0000-0017-3	Ормар енергетски - ЕОК 1	1
61	3435-0000-0048-7	Исправувач - ФП 2 (ФТ 223)	20
62	3445-1254-0048-7	Полнач за акумулатор	3
63	4320-1283-7136-3	Бунда стражарска	10
64	4355-0000-0047-0	Торбици со силуети на авиони	8
65	4610-4123-0928-5	Шпорет електричен со 4 грејни тела	1
66	4615-0000-0016-2	Апарат за експрес кафе мел кафемат	1
67	4615-0000-0049-6	Кафемат	1
68	4705-0000-0011-4	Таборетка дрвена - четвртаста	1
69	4705-0000-0026-6	Столица работна на вртење	5
70	4705-0000-0040-0	Столи канцела дрв-мет тапа.без насл	2
71	4705-0000-0070-9	Фотеља клубска - "Бовец"	3
72	4705-0000-0071-0	Стол манипулативен - 25 КСИ АМИ 4	1
73	4705-0000-0072-2	Стол манипулативен - 25 К 50Ц	1
74	4705-0000-0094-1	Стол конференциски 722-махагон	2
75	4705-0000-0095-3	Стол за пишување - "Економик-НЗД"	1
76	4705-0000-0096-5	Стол конференциски од ултрапаст	1
77	4705-0000-0099-0	Стол клуб тип 7461	1
78	4705-0000-0101-5	Фотеља -4524 РВЗ	1
79	4705-0000-0103-9	Фотеља клуб ФК-20 штофена	1
80	4705-0000-0132-5	Фотеља работна вртлива со лифтомат	1
81	4705-0000-0174-0	Столица работна „Петра,,	4
82	4705-1078-1003-8	Фотеља платнена	1
83	4705-1078-6322-3	Фотеља	5
84	4705-1078-6325-9	Фотеља дрвена тапацирана	4
85	4705-1078-6326-0	Фотеља тапацирана дрво-метал	6
86	4705-1078-6328-4	Фотеља	1
87	4705-1078-6329-6	Стол дактни со наслон дрво-метал	4
88	4705-1078-6357-3	Полуфотеља тапацирана	2
89	4705-1078-6364-9	Стол тапациран со наслон	1
90	4705-1078-6367-3	Стол метален со тапацирано седиште	3
91	4705-1078-6390-9	Столица работна	2
92	4705-1078-6392-2	Столица дактилографска	7
93	4705-1078-6402-1	Столица канцелариска	6
94	4705-1078-6404-5	Столица за конференциска маса	2
95	4705-1078-6458-3	Столица работна	2

96	4705-1078-6458-6	Столица дактилографска на вртење	1
97	4710-0000-0059-5	Маса работна од 80 см	1
98	4710-0000-0125-3	Маса работна за печатари - 110 x 70	1
99	4710-0000-0147-19	Стол манипулативен - МС 25	1
100	4710-0000-0159-9	Пулт работен - "Елтек" Л 10	3
101	4710-0000-0160-5	Стол манипулативен - МРВ	1
102	4710-0000-0196-0	Маса телепринтерска	2
103	4710-0000-0206-3	Маса на склопување метална	18
104	4710-0000-0207-5	Маса работна - ВКС 1	1
105	4710-0000-0208-7	Маса командна - ТКС 31 "Пупин"	1
106	4710-0000-0209-9	Маса манипу - 25+25 броја "ЕЛТЕК"	1
107	4710-0000-0210-5	Маса работна од ултра-панел плоча	6
108	4710-0000-0212-9	Маса полска дупла	1
109	4710-0000-0261-0	Биро дактилографско 120/60	1
110	4710-1078-1006-7	Маса за телепринтерист	17
111	4710-1078-1018-3	Маса графичка - Т 405	1
112	4710-1078-6536-5	Маса дрвена метална	15
113	4710-1078-6600-0	Маса мала дрво-метал	1
114	4710-1078-6801-0	Маса за клуб гарнитура д/м	1
115	4715-0000-0150-8	Ормар со фиоки	2
116	4715-0000-0151-4	Орманче со клучеви	1
117	4715-0000-0182-8	Претсобје РО-3 (брест)	3
118	4715-0000-0185-5	Орман метален за документи - "ЈАДРАН"	2
119	4715-0000-0188-0	Ролорман - "Пан лукс" Т-680	2
120	4715-1076-7045-20	Каса метална	5
121	4715-1078-1014-1	Орманче дрвено	3
122	4715-1078-7121-4	Ормар дрвен еднокрилен	1
123	4715-1078-7221-3	Ормар гардеробер - еднокрилен	2
124	4715-1078-7224-9	Ормар дрвен собен двокрилен	1
125	4715-1078-7343-2	Ормар гардеробер двокрилен метален	1
126	4715-1078-7555-5	Орманче за прирачна аптека	1
127	4725-0000-0071-2	Пулт работен за радиостаница	1
128	4730-0000-0016-0	Кревет фотеља	1
129	4730-0000-0035-4	Кауч - К 602	2
130	4805-0000-0001-3	Калкулатор електричен	1
131	4805-0000-0012-3	Машина механ за пишување Олимпија	1

132	4805-0000-0066-9	Дигитрон - "ОЛИМПИЈА"	2
133	4805-0000-0091-8	Печатар ласерски - ХП /// п / 1 МБ	1
134	4805-0000-0131-5	Компјутер - ИБМ ПЦ2	1
135	4805-0000-0307-5	Печатар ХП ДескЏет 820 цхи кол.600	1
136	4805-0000-0329-4	Компјутер Персонален - ПЦ Компакт Дескпро 20005133М128	2
137	4805-0000-0467-5	Сметач "Компакт Дескпро" ЕП ДТ 6300 цел.	1
138	4805-0000-0586-2	Печатар ХП ЛасерЏет 1100А „Минолта,,	1
139	4805-0000-0666-17	Компјутер Персонален "АЦЕР",мон. 15",таст. глумче	2
140	4805-0000-0676-3	Компјутер Персонален "ИБМ",мон. 15",таст, ЦД-ром, глумче,	2
141	4805-0000-0767-6	Монитор колор - "Ади" 15"	1
142	4805-1083-0691-5	Машина за пишување - "ОЛИВЕТИ"	1
143	4805-1083-3035-13	Машина за пишување - "ОЛИМПИЈА"	2
144	4810-0000-0035-4	Фотокопир - РАНК ХЕРОКС 5316	1
145	5920-0000-0009-4	Клима уред - "ЕИ" Ниш	7
146	5920-1078-4484-0	Вентилатор	1
147	5925-0000-0004-5	Аспиратор - "Гигант"	1
148	5925-0000-0052-0	Клима уред НЕО	1
149	5925-0000-0052-1	Клима уред НЕО	1
150	6825-0000-0120-8	Осцилоскоп - МА 4049	1
151	6825-1079-0010-3	Инструмент - "Универ"	2
152	7057-0000-0001-0	Леткум "автоматски"	1
153	7057-0000-0002-1	Лемило за лемење	2
154	7057-0000-0011-2	Лемило (заварувач) од 30 вати	2
155	7057-0000-0014-8	Лемилица 220В/88вати	1
156	7057-0000-0068-9	Лемило електрично од 50 вати	2
157	8515-7003-0009-1	Правосмукалка	1
158	8745-1085-1007-8	План на Град Скопје	1
159	9130-0000-0016-3	Епископ - А 4	1
160	9130-1025-2393-1	Графоскоп	1

Центар за управување со кризи – Штип

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0456-0	Радио станица Рст УКБ ТХ21 сер.бр. 8020303	1
2	3210-0000-0458-0	Радио станица Рст УКБ ИЦ 2Е сер.бр. 5704	1
3	3210-1087-6235-0	Радио уред РУ2/1 сер.бр. 821104830	1

Центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0349-0	Рст МП2 преносна со полнач сер.бр. 4302	1

Центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1087-6238-0	Рст РТ20ТЦ6 сер.бр. 74102409	1

Центар за управување со кризи – Кочани

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0421-5	Радиостаница РсТ YAESU FT 227 RB сер.бр. 9E040376	1
2	3210-0000-0458-6	Радиостаница РсТ YAESU FT 227 RB сер.бр. 9E040391	1
3	3435-0000-0055-7	Исправувач YAESU 13,8V 4A сер.бр. 9D080066	1
4	3435-0000-0055-7	Исправувач YAESU 13,8V 4A сер.бр. 9D080069	1

Прилог 2

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-11	Радио уред (СП 101 ПБ сер.бр. 210100, ФТ 101 сер.бр. 5С320221, ФВ 101в сер.бр. 5С305030)	1

Регионален центар за управување со кризи – Крива Паланка

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0044-2	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 078М240231	1

Регионален центар за управување со кризи – Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1028-0641-10	Радио-примопредавател Рст РУП – 2Б сер.бр. 0024760	1

Регионален центар за управување со кризи – Струмица

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0772-1	Радиостаница Макфон -21 МП2 сер.бр. 1232	1

Прилог 3

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-10	Радиоуред (СП 101 ПБ сер.бр. 603366, ФТ 101 сер.бр. 5С320224, ФВ 101в сер.бр. 5С305035)	1
2	3210-3125-0044-38	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 088М240265	1

Прилог 4

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-12	Радиоуред (СП 101 ПБ сер.бр. 200235, ФТ 101 сер.бр. 8J361696, ФВ 101в сер.бр. 8H210358)	1
2	3210-0000-0280-2	Радиостаница SSB-20-4 сер.бр. 116	1

Регионален центар за управување со кризи – Крива Паланка

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0280-2	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 118M240389	1

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0305-0	Радио уред РТ20ТЦ6 сер.бр. 82115403	1

Прилог 5

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-13	Радио уред (СП 101 ПБ сер.бр. 190319, ФТ 101 сер.бр. 5C319490, ФВ 101в сер.бр. 8H210258)	1

Регионален центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0349-0	Радио станица МП2 преносна со полнач сер.бр. 4305	1
2	3210-0000-0349-1	Радио станица МП2 преносна со полнач сер.бр. 4143	1

Регионален центар за управување со кризи – Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-0	Радио уред РУП – 2Б сер.бр. 0024778	1

Регионален центар за управување со кризи – Кратово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0044-35	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 088M240289	1

Прилог 6

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-14	Радио уред (СП 101 ПБ сер.бр. 190332, ФТ 101 сер.бр. 8J361512, ФВ 101в сер.бр. 5C305033)	1
2	3210-0000-0623-1	Радио примопредавател Рст STORNO сер.бр. 017248	1

Регионален центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0044-24	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 188М240386	1

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0115-9	Телевизот колор ЕИ 5622	1
2	3375-1083-0010-4	Антиена ТВ	2

Прилог 7

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи - Битола**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0349-2	Рст МП2 преносна со полнач сер.бр. 4145	1

Регионален центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-0000-0187-6	Телефакс ПХ 7010	1
2	3210-0000-0043-3	Касетофон ЕИ	1
3	3210-0000-0445-8	Радио приморедател репетитор Ехо	1
4	3210-0000-0642-8	Радио приемник ЕИ ИЦ-5	1
5	3210-0000-0643-0	Радио приемник Санио	1
6	3210-0000-0643-1	Радио приемник Санио	1
7	3210-0000-0643-2	Радио приемник Санио	1
8	3210-0000-0645-5	Радио станица ФТ 101Е сер.бр. 8С320676	1
9	3210-0000-0646-0	Радио примопредавател ФТ 101Б сер.бр. 5С119842	1
10	3210-1087-6238-0	Радио примопредавател РТ20ТЦ6 сер.бр. 73091594	1
11	3210-3125-0014-10	Радио примопредавател РУП-2Б сер.бр. 7023524	1
12	3210-3125-0078-3	Телевизор во боја ЕИ Ниш	1
13	4705-1078-6392-5	Столица дактилографска	1
14	4705-1078-6392-6	Столица дактилографска	1
15	4710-0000-0147-12	Манипулативен стол МЦ 25	1
16	4710-0000-0160-2	Стол манипулативен МРВ	1
17	4805-0000-0676-7	Компјутер персонален ИМБ комплет	1
18	7750-0000-0006-7	Сирена електрична	1

Регионален центар за управување со кризи - Кратово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0565-7	Радио уред ФТ 101Б сер.бр. 8Н210349	1
2	3210-1087-6835-1	Радио станица Рст РУ – 2/1 сер.бр. 821204912	1
3	3210-3125-0014-12	Радио уред Рст РУП-2Б сер.бр. 1125490	1
4	3210-3125-0014-13	Радио уред Рст РУП-2Б сер.бр. 1125327	1

Регионален центар за управување со кризи - Винаца

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив - модел на МТС	Количина
1	3205-0000-0119-0	Утичница телефонска	3
2	3205-1130-0029-5	Телефон искра	1
3	3210-3125-0044-31	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 088М240288	1
4	3210-3125-0078-5	Телевизор во боја ЕИ Ниш	1
5	3230-0000-0004-9	Телефакс ЕИ СФХ 310	1
6	4710-0000-1471-7	Манипулативен стол МЦ 25	1

Регионален центар за управување со кризи - Струмица

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив - модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0516-5	Радио станица Рст Макфон -21 МП2 сер.бр. 1233	1
2	3210-0000-0516-6	Радио станица Рст Макфон -21 МП2 сер.бр. 1228	1
3	3210-0000-0516-7	Радио станица Рст Макфон -21 МП2 сер.бр. 1230	1
4	3210-3125-0044-12	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 188М240396	1

Регионален центар за управување со кризи - Валаново

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив - модел на МТС	Количина
1	3210-1083-0029-11	Радио станица ФТ 101Б сер.бр. 5С320227	1
2	3210-3125-0014-6	Рст РУП 2Б сер.бр. 0024834	1
3	3210-3125-0044-16	ФРГ-7 сер.бр. SB088М240273	1

Регионален центар за управување со кризи - Кочани

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив - модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0055-7	Исправувач YAESU 13,8V 4A сер.бр. 9D080025	1
2	3210-0000-0055-7	Исправувач YAESU 13,8V 4A сер.бр. 9D080024	1
3	3210-0000-0400-8	Радио станица ФТ 101Е сер.бр. 320226	1
4	3210-0000-0420	Радио станица ФВ 101Б сер.бр. 8Н210252	1
5	3210-0000-0421	РсТ YAESU FT 227 RB сер.бр. 9E040357	1
6	3210-0000-0421	РсТ YAESU FT 227 RB сер.бр. 9E040366	1
7	3210-3125-0044	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 138М240426	1
8	3210-3125-0044	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 098М240302	1

Регионален центар за управување со кризи - Радовиш

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив - модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0015-0	Плоча верикална ситуациона 150x170	1
2	1220-0000-0015-0	Планшета хоризонтална ХМ-1 за РХБ ситуација	1
3	3205-0000-0006-9	Телефон автоматски ТА-900	1
4	3205-0000-0122-0	Телефон АТА- 74-01	1
5	3205-0000-0168-2	Телефонски филтер телеграфски ФЛ-1	1

6	3375-0000-0016-5	Антиена за ТВ со кабел	1
---	------------------	------------------------	---

Регионален центар за управување со кризи – Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-0000-0163-3	Телефакс Мелос-Савин	1
2	3205-1130-6697-4	Уред телеграфскиедноканален ТГ-2	1
3	3210-0000-0311-9	Радио приемник Виолета	1
4	3210-3125-0092-3	Телевизор чајавец	1
5	3235-0000-0026-7	Магнетофон унитар	1
6	3235-0000-0041-3	Магнетофон Б-4	1
7	4705-1078-1008-5	Двосед	1
8	4705-1078-7340-6	Столица канцелариска дрвена	1
9	4710-0000-0147-5	Манипулативен стол МЦ 25	1
10	5920-1078-4484-1	Вентилатор	1
11	7750-1132-8944-10	Сирена електрича Искра	1

Прилог 8

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи - Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-1	Радио уред РУ РУП – 2Б сер.бр. 01125478	1

Регионален центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0646-0	Радио уред ФТ 101Б сер.бр. 5С320213	1

Регионален центар за управување со кризи – Куманово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-1130-0015-0	Телефон АТА-32К	1
2	3205-1130-0015-1	Телефон АТА-32К	1
3	3205-1275-0039-2	Телефакс	1
4	3205-1275-0039-3	Телефакс	1
5	3210-0000-0092-1	Телевизор во боја А кварел	1
6	3210-0000-0133-0	Радио приемник торнев	1
7	3210-0000-0403-3	Миксета СНП 10-10	1
8	3210-0000-0406-9	Радио приемник зенит	1
9	3210-3125-0044-29	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. б.б.	1
10	3210-3125-0098-0	Радио касетофон РЦФ-15	1
11	3210-3125-0098-1	Радио касетофон РЦФ-15	1
12	3210-3125-0098-4	Радио касетофон РЦФ-15	1
13	3215-0000-0008-3	ФП-1	1
14	3235-0000-0026-1	Магнетофон унитра	1
15	3235-0000-0033-4	Магнетофон Грундик ТК-248 комплет	1
16	3235-0000-0043-7	Магнетофон телефонкен	1
17	4705-1078-1008-7	Двосед	1
18	4705-1078-6322-17	Фотеља	1
19	7405-1078-6322-18	Фотеља	1
20	4705-1078-6322-19	Фотеља	1
21	4705-1078-6322-20	Фотеља	1
22	4705-1078-6322-21	Фотеља	1
23	4705-1078-6322-22	Фотеља	1

24	4705-1078-6322-23	Фотелја	1
25	4705-1078-6322-24	Фотелја	1
26	4705-1078-6322-25	Фотелја	1
27	4710-1078-6493-2	Маса дактилографска Д/М	1
28	4710-1078-6493-3	Маса дактилографска Д/М	1
29	4710-1078-6935-0	Маса клупска гарнитура	1
30	6015-0000-0039-0	Греалка квасна	1
31	6015-1077-5743-0	Печка на нафта	1
32	6015-1077-5743-1	Печка на нафта	1
33	6015-1077-5743-9	Печка на нафта	1
34	8515-7003-0008-0	Правосмукалка слобода	1
35	8515-7003-0009-8	Правосмукалка	1

Регионален центар за управување со кризи - Кратово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-1083-2463-24	Телефон автоматски	1
2	3230-0000-0004-10	Телефакс ЕИ СФХ 310	1
3	4805-1083-1164-1	Машина за пишување	1

Регионален центар за управување со кризи – Крива Паланка

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0094-0	Радиокасетофон Рама 4100	1
2	3210-0000-0300-0	Радио уред ФТ 101 сер.бр. 8Н210282	1
3	3210-3125-0078-1	Телевизор црно-бел ЕИ Ниш 6161	1
4	3230-0000-0004-0	Телефакс ЕИ СФХ 310	1
5	3625-1034-2964-1	Лампа акумул преносна Елукс 5 Си 40	3
6	4730-1078-8138-5	Кауч за една особа	1

Прилог 9

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Охрид

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-1130-0055-5	Појачало телефонско ТЕЛ-ХАИ	1
2	3205-1130-6726-1	Интерфон (телефонски)ИПФ 11+4	1
3	3210-0000-0167-7	Телевизија во боја екран 66 Европа	1
4	3210-0000-0160-5	Радио станица ФТ 101Б сер. бр. 5С320216	1
5	3210-1130-6759-2	Радио уред Ру РУП – 12 сер. бр. 721002328	1
6	3210-3125-0044-21	Приемник ФРГ – 7 сер. бр. 208М240922	1
7	3210-3125-0044-22	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 078М2400247	1
8	3215-0000-0017-4	Телефакс мурата 20	1
9	4170-0000-0147-9	Манипулативен стол МЦ 25	1
10	4705-0000-0083-0	Фотела Астор	1
11	4705-0000-0083-1	Фотела Астор	1
12	4705-0000-0083-2	Фотела Астор	1
13	4705-0000-0083-3	Фотела Астор	1
14	4705-0000-0083-4	Фотела Астор	1
15	4705-0000-0083-5	Фотела Астор	1
16	4705-0000-0083-7	Фотела Астор	1
17	4705-1078-6402-18	Столица кан.со тап.сед.мет.МДТТ	1
18	4710-0000-0147-10	Манипулативен стол МЦ 25	1
19	4710-0000-0160-1	Стол манипулативен МРВ	1
20	6015-0000-0058-1	Греалка електрична клима 20	1
21	8745-0000-0022-3	Телеграфска училницаПТГ 1/34/42 ХЛ	1

Регионален центар за управување со кризи - Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1028-0641-0	Радио примопредавател Ps РУП – 2Б сер.бр. 0024890	1

Регионален центар за управување со кризи – Крива Паланка

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-0	Радио уред ФТ 101Е сер.бр. 210282	1

Регионален центар за управување со кризи - Кратово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-6	Радио уред ФТ 101 сер. бр. 210069	1
2	3210-0000-0300-7	Радио уред ФТ 101 сер.бр. 200376	1

Регионален центар за управување со кризи – Демир Хисар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0160-2	Радио станица ФТ 101Б сер. бр. 5С320230	1

Регионален центар за управување со кризи – Струга

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-0000-0001-7	Телефон обичен	1
2	3205-0000-0001-8	Телефон обичен	1
3	3205-0000-0001-9	Телефон обичен	1
4	3205-0000-0001-10	Телефон обичен	1
5	3205-0000-0001-11	Телефон обичен	1
6	3210-0000-0437-9	Исправувач кабинет дополнувач	1
7	4705-1078-6421-6	Столица полска	1
8	4705-1078-6421-7	Столица полска	1
9	4705-1078-6421-8	Столица полска	1
10	4705-1078-6421-9	Столица полска	1
11	4705-1078-6458-14	Столица работна	1
12	4705-1078-6458-15	Столица работна	1
13	4710-0000-0147-16	Манипулативен стол МЦ 25	1
14	4730-1088-8192-0	Едносед лежај	1
15	4730-1088-8192-1	Едносед лежај	1
16	6825-0000-0078-2	Осцилоскоп 1007	1
17	8515-0000-0001-0	Правосмукалка слобода	1
18	9130-0000-0081-8	Видео ВСО СОНИ	1

Регионален центар за управување со кризи – Дебар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0181-0	Телевизор во боја 36 см ЕИ 3652	1

Прилог 10

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-8	Радио примопредавател Рст РУП 2 сер. бр. 7023524	1
2	3210-1087-6238-0	Радио примопредавател Рст РТ20ТЦ6 сер. бр. 73061506	1

Регионален центар за управување со кризи - Пробиштип

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0382-9	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 098М240323	1
2	3210-0000-0382-9	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 138М240429	1
3	3210-0000-0384-3	Радио уред ФТ 101 сер.бр. 8К361788	1
4	3210-1130-6759-0	Радио уред Ру РУП – 12 сер.бр.790313407	1
5	3210-1130-6759-0	Радио уред Ру РУП – 12 сер.бр.790313343	1

Регионален центар за управување со кризи – Штип

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0018-5	Планшета за следење на воздушна ситуација	1
2	3205-0000-0228-0	Телефон автоматски панасоник	1
3	3210-0000-0160-0	Радио станица ФТ 101 сер.бр. 361498	1
4	3210-0000-0456-0	Радио станица Рст УКБ ТХ21 сер.бр. 8020170	1
5	3210-0000-0457-0	Радио станица Рст УКБ ТП 751 сер.бр. 7090632	1
6	3210-0000-0466-0	Радиоприемник Краун	1
7	3210-0000-0467-7	Осцилатор ЕБ (ВФ) б.б.	1
8	3210-1087-6235-0	Радио уред Ру РУ 2/1 сер.бр. 821104769	1
9	3210-1087-6235-1	Радио уред Ру РУ 2/1 сер.бр. 82110494	1
10	3210-3125-0044-3	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 108М240349	1
11	3210-3125-0044-4	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 138М240430	1
12	3355-0000-0031-4	Звучник Ландлинер б.б	1
13	3355-0000-0038-7	Звучник во кутија ФТ 101 б.б	1
14	3375-0000-0052-3	Антенски прилагодувач АТ 230 б.б.	1
15	3375-1083-0010-4	Антена ТВ	1
16	4705-1078-6392-0	Столици дактилографска	1
17	4705-1078-6392-1	Столици дактилографска	1

18	4705-1078-6392-2	Столици дактилографска	1
19	4705-1078-6392-3	Столици дактилографска	1
20	4705-1078-6405-13	Стол кож.со тап.сед.мет.	1
21	4705-1078-6405-14	Стол кож.со тап.сед.мет.	1
22	4705-1078-6405-15	Стол кож.со тап.сед.мет.	1
23	4705-1078-6458-1	Столица работна	1
24	4710-0000-0147-0	Стол манипулативен МЦ 25	1
25	4710-0000-0160-0	Стол манипулативен МРВ	1
26	7057-0000-0034-3	Лемило електрично од 60 вати	1
27	7065-0000-0022-2	Клешта шпицангла	1
28	6015-0000-0047-7	Калорифер север	1
29	8515-7003-0009-0	Правосмукалка	1
30	9130-1025-2393-0	Графоскоп	1

Регионален центар за управување со кризи – Струмица

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0015-1	Плоча вертикална ситуација 160/170	1
2	1220-1234-0060-9	Планшета	1
3	3210-0000-0769-1	Магнетофон телерекордер	1
4	3410-1078-0005-2	Генератор рачен ГР 2 АРТ	1
5	4705-0000-0048-2	Кауч	1
6	4705-1078-6368-0	Стол дрвен	1
7	4705-1078-6368-1	Стол дрвен	1
8	4705-1078-6368-2	Стол дрвен	1
9	4705-1078-6368-5	Стол дрвен	1
10	4710-0000-0015-7	Маса за телевизор	1
11	4710-0000-0161-7	Стол комбиниран за ТХ 200 ц	1
12	4710-1078-1338-3	Ормар дрвен еднокрилен	1
13	4755-0000-0160-4	Плоча за преглед на метеоролошка ситуација	1
14	4805-1083-3035-3	Машина за пишување Олимпија	1
15	4805-1083-3035-4	Машина за пишување Олимпија	1
16	6860-0000-0012-3	Комплет метеоролошки	2

Прилог 11

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300	Радио уред ФТ 101 сер. бр. 5С320229	1
2	3210-0000-0300	Радио уред СП 101 ПБ сер. бр. 603367	1

Регионален центар за управување со кризи - Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-1	Радио уред Рст РУП 2Б сер.бр. 1125393	1

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0305-1	Радио уред Ру РТ20ТЦ6 сер.бр. 82115399	1

Регионален центар за управување со кризи – Гостивар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0017-3	Планшета за следење на РХБ состојба	1
2	1210-0000-0018-5	Планшета за следење на воздушна ситуација	1
3	3205-0000-0133-5	Телефакс панасоник КХ-Ф 90 Б	1
4	3210-0000-0577-2	Магнетофон Унитра	1
5	3210-0000-0577-3	Магнетофон Унитра	1
6	3210-0000-4136-6	Радио уред ФТ 101 Б сер.бр. 5С320222	1
7	3210-3125-0085-6	Телевизор мини	1
8	3225-0000-0013-8	Магнетофон Арија стерео	1
9	3230-0000-0010-8	Телефакс	1
10	3380-1131-7148-0	Кабел ПТК-56	4

Прилог 12

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Белес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-11	Радио примопредавател Рст РУП 2Б сер. бр.7023528	1

Регионален центар за управување со кризи – Кратово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1087-6835-2	Радио уред Рст РУ – 2/1 сер.бр. 821204926	1

Регионален центар за управување со кризи – Демир Хисар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0160-2	Радио станица ФТ 101Е сер.бр. 5С305031	1

Регионален центар за управување со кризи – Гевгелија

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	2205-0000-5011-0	Телефакс панасоник УФ 60	1
2	3205-1275-0039-0	Телефакс	1
3	3210-3125-0044-17	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 098М240329	1
4	3210-3125-0044-18	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 088М240277	1
5	4710-0000-0147-6	Манипулативен стол МЦ 25	1
6	4805-0000-0124-8	Дигитрон скалар	1
7	4855-0000-0007-9	Машина за обележување Ротекс	1
8	5920-0000-0005-1	Вентилатор национал	1

Регионален центар за управување со кризи – Радовиш

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-1	Радио уред ФТ 101 сер.бр. 361692	1
2	3210-3125-0044-14	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 118М240391	1

Регионален центар за управување со кризи – Валандово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0018-5	Планшета за следсње на воздушна ситуација	1
2	3205-0000-0501-9	Телефакс Панасоник УФ 60	1
3	3420-0000-0002-5	Ормар лимен за разводна табла компл	1
4	3420-0000-0002-6	Ормар лимен за разводна табла компл	1
5	3420-0000-0002-7	Ормар лимен за разводна табла компл	1
6	4710-0000-0101-0	Маса манипулативна дрвена	1
7	5920-1078-4484-2	Вентилатор	1

Прилог 13

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-12	Радио примопредавател Рст РУП 2Б сер. бр. 7023528	1

Регионален центар за управување со кризи - Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0160-4	Радио станица ФТ 101Е сер.бр. 8J361496	1
2	3210-0000-0160-4	Радио станица ФВ 101Б сер.бр. 8H210261	1
3	3210-3125-0044-10	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 078M240243	1
4	3210-3125-0044-11	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 098M240315	1

Регионален центар за управување со кризи – Кавадарци

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-1083-2463-23	Телефон автоматски	1
2	3210-3125-0044-33	Приемник ФРГ - 7 сер.бр.208M240938	1
3	3210-3125-0044-34	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 118M240397	1
4	4355-3915-0006-1	Ташна патна (акт ташна)	1
5	4610-4123-0918-1	Решо електрично се една рингла	1
6	4705-0000-0048-3	Кауч	1
7	4705-0000-0048-4	Кауч	1
8	4710-0000-0101-1	Маса манипулативна дрвена	1

Прилог 14

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Кратово**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1087-6835-4	Радио уред РУ-2/1 сер. бр. 821104672	1

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0305-0	Радио уред РУ РТ20ТЦ6 сер.бр. 82115401	1

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0011-2	Плоча вертикална ситуациона	1
2	1210-0000-0031-8	Плоча хоризонтална ситуациона	1
3	3205-0000-0167-1	Телефакс ЦФХ-310 ЕЦ	1
4	3210-3125-0003-0	Радио касетофон	1
5	3210-0000-0160-1	Радио станица ФТ 101Е сер.бр. 361493	1
6	3210-3125-0044-8	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 118М240404	1
7	3210-3125-0044-9	Приемник ФРГ-7 сер.бр. 118М240406	1
8	3210-3125-0083-5	Телевизор во боја горење	1
9	3235-0000-0008-0	Магнетофон стерео Арија С	1
10	3235-0000-0008-2	Магнетофон стерео Арија С	1
11	3235-0000-0008-5	Магнетофон стерео Арија С	1
12	4710-0000-0147-3	Стол манипулативен МЦ 25	1
13	4805-1144-6144-3	Машина сметачка	1
14	4810-0000-0017-2	Апарат за умножување гештетнер	1
15	9130-1025-2402-5	Кинопроектор 16 мм Меоклуб	1

Прилог 15

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Велес

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0044-25	Радио уред ФРГ - 7 сер. бр. 118M240411	1

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0298-0	Приемник ФРГ - 6 сер.бр. 210253	1
2	3210-0000-0298-5	Приемник ФРГ - 6 сер.бр. 210149	1
3	3210-0000-0305-1	Радио уред РУ РТ20ТЦ6 сер.бр. 79064645	1
4	3210-0000-0305-2	Радио уред РУ РТ20ТЦ6 сер.бр. 79064646	1
5	3210-0000-0305-3	Радио уред РУ РТ20ТЦ6 сер.бр. 79064647	1
6	3210-0000-0305-4	Радио уред РУ РТ20ТЦ6 сер.бр. 82115400	1
7	3210-0000-0308-9	Телевизор гранд колор ЕИ	1
8	4710-0000-0147-4	Манипулативен стол МЦ 25	1
9	4730-1078-8192-1	Тросед лежај	1

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0160-1	Радио станица ФВ 101 В сер. бр. 210364	1

Прилог 16

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-1083-2463-2	Телефон автоматски	1
2	3210-0000-0130-3	КБ радиоприемник ЦС-1 сер.бр.347	1
3	3210-0000-319-0	КБ приемник ЦК-6 сер.бр. 0067	1
4	3210-0000-0522-1	Телевизор искра портабл ТВ 31 минирама	1
5	3210-3125-0014-0	Радио уред РУ РУП – 2Б сер.бр. 1125347	1
6	3210-3125-0014-1	Радио уред РУ РУП – 2Б сер.бр. 0024818	1
7	3210-3125-0044-0	Приемник ФРГ - 7 сер.бр.078М240234	1
8	3210-3125-0124-2	Магнетофон	1
9	3210-3125-0124-3	Магнетофон	1
10	3325-0000-0115-7	КБ тастер зујалица сер.бр. б.б.	10
11	3225-0000-0158-1	КБ појачувач линиски ЕЛТЕХ сер.бр. 170685030	1
12	4705-1078-1008-0	Двосед	1
13	4705-1078-6351-0	Полуфотеља дрвено метална	1
14	4705-1078-6351-1	Полуфотеља дрвено метална	1
15	4710-1078-1006-0	Маса за телепринтерист	1
16	4710-1078-1006-1	Маса за телепринтерист	1
17	4750-1078-1003-2	Теписон канцелариски од 2 до 6 м2	2
18	4750-1078-6242-0	Столица за конференциска маса	1
19	4750-1078-6242-1	Столица за конференциска маса	1
20	4750-1078-6242-2	Столица за конференциска маса	1
21	70571079-7630-1	Лемило електрично (пиштол)	1
22	7065-1079-7646-8	Клешта за сечање на жица	1

Регионален центар за управување со кризи – Македонски Брод

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-0000-0002-6	Телефон обичен	1
2	3205-0000-0157-8	Телефон ЕТА 851/0 Т	1
3	3210-0000-0434-3	Радио касетофон АТК-801	1
4	3210-0000-0771-1	Радио касетофон за возило	1
5	4705-1078-0048-1	Фотеља за клуб гарнитура метална	1

6	4705-1078-0048-2	Фотелја за клуб гарнитура метална	1
7	4705-1078-0048-3	Фотелја за клуб гарнитура метална	1
8	4705-1078-0048-5	Фотелја за клуб гарнитура метална	1
9	4705-1078-0078-4	Фотелја за клуб гарнитура метална	1
10	4705-1078-6322-12	Фотелја	1
11	4705-1078-6322-13	Фотелја	1
12	4705-1078-6322-14	Фотелја	1
13	4705-1078-6322-15	Фотелја	1
14	4705-1078-6322-16	Фотелја	1
15	4710-0000-0147-13	Манипулативен стол МЦ 25	1

Прилог 17'

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Кичево**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0014-2	Радио уред РУ РУП – 2Б сер.бр. 1125268	1

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0305-5	Радио уред РУ РТ20ТЦ6 сер.бр. 82115402	1

Регионален центар за управување со кризи – Прилеп

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-4	Радио примопредавател (ФТ 101Е сер.бр. 8J3615, ФТ 101Б сер.бр. 5C305S)	1
2	3355-0000-0031-4	Звучник Ландринер сер.бр. 60335	1
3	3375-0000-0055-9	Антиена дип. Комплет сер.бр. 6.6	1
4	3375-0000-0062-6	Антиена дип. Со балон РАК сер.бр. 6.6	1

Регионален центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0044-20	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 078M240223	1

Регионален центар за управување со кризи – Струмица

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-3125-0044-13	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 138M240418	1

Прилог 18

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Демир Хисар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0018-5	Планшета за следење на воздушна ситуација	1
2	3210-0000-0009-5	Телевизор Амбасадоор	1
3	3235-0000-0026-2	Магнетофон унитра	1
4	4710-0000-0147-14	Манипулативен стол МЦ 25	1

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0387-9	Селектор ФТ 101В сер.бр. 5С320225	1
2	3210-3125-0044-26	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 088М240254	1
3	3210-3125-0044-27	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 078М240219	1
4	4710-0000-0160-3	Стол манипулативен МРВ	1

Регионален центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0017-3	Планшета за следење на РХБ состојба	2
2	1210-0000-0018-5	Планшета за следење на воздушна ситуација	2
3	3205-0000-0171-2	Телефакс	1
4	3205-0000-0501-11	Телефакс Панасоник УФ 60	1
5	3205-0000-0005-6	Телефон ЕТА – 81	1
6	3205-0000-0005-7	Телефон ЕТА – 81	1
7	3205-0000-0035-3	Уред ТГ – 1	1
8	3205-0000-0113-5	Интерфон ИФ – 1	7
9	3210-3125-0044-9	Приемник ФРГ – 7 сер.бр. 158М240444	1
10	3210-0000-0167-6	Телевизор во боја екран 66 Европа	1
11	3235-0000-0042-5	Магнетофон транзисторски	1
12	3445-1254-0289-7	Полнач ППБ – 13	1
13	4610-1078-0004-0	Решо електрично	1
14	4705-0000-0004-0	Фотеља тапацирана	1
15	4705-0000-0004-7	Фотеља тапацирана	1
16	4705-0000-0055-7	Столица тип 6 тапацирана	1
17	4705-1078-1007-0	Кревет фотеља	1

18	4705-1078-6357-2	Полуфотелја тапацирана	1
19	4705-1078-6368-3	Стол дрвен	1
20	4705-1078-6368-4	Стол дрвен	1
21	4705-1078-6368-6	Стол дрвен	1
22	4705-1078-6368-7	Стол дрвен	1
23	4705-1078-6394-6	Стол дактилографски со наклон за вртење	1
24	4710-0000-0008-5	Маса работна DM - 16	1
25	4710-0000-0008-6	Маса работна DM - 16	1
26	4710-0000-0008-7	Маса работна DM - 16	1
27	4710-0000-0008-8	Маса работна DM - 16	1
28	4710-0000-0008-9	Маса работна DM - 16	1
29	4710-0000-0008-10	Маса работна DM - 16	1
30	4710-0000-0008-11	Маса работна DM - 16	1
31	4710-0000-0147-7	Манипулативен стол МЦ 25	1
32	4710-0000-0147-8	Манипулативен стол МЦ 25	1
33	4710-0000-0160-5	Стол манипулативен МРВ	1
34	4710-1078-6976-3	Маса мала	1
35	4710-1078-6976-4	Маса мала	1
36	4710-1078-6976-5	Маса мала	1
37	4730-0000-0003-2	Пиколино	1
38	4805-0000-0130-3	Машина за пишување ДАРО – 20	1
39	4805-1083-0001-9	Калкулатор џебни електронски ТПС – 529	1
40	4805-1083-3035-5	Машина за пишување Олимпија	1
41	6825-0000-0100-2	Инструмент универзален Искра	1
42	6860-0000-0009-3	Плоча метеоролошка	1
43	6860-1139-3750-3	Комплет метеоролошки	1
44	8515-7003-0005-0	Правосмукалка Искра 1100 Е	1
45	8515-7003-0005-1	Правосмукалка Искра 1100 Е	1

Прилог 19

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0623-0	Радио примопредавател Рст STORNO сер.бр. 017243	1

Регионален центар за управување со кризи – Кратово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1087-6835-3	Радио уред РУ-2/1 сер.бр. 821104824	1

Регионален центар за управување со кризи – Струмица

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0516-5	Радио станица Макфон – 21 МП2 сер.бр. 1231	1

Регионален центар за управување со кризи – Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1028-0641-2	Радио уред РУП-2Б сер.бр. 0024794	1

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-0000-0201-7	Телефон искра АТА 34К	1
2	3210-0000-0092-0	Телевизор во боја Акварел РИЗ	1
3	3210-0000-0114-7	Касетофон РМК-4033-ИЦ	1
4	3210-3125-0108-3	Транзистор селена	1

Прилог 20

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Пробиштип

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-1130-6759-0	Радио уред РУ РУП - 12 сер.бр. 790313418	1

Регионален центар за управување со кризи – Свети Николе

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0018-5	Планшета за следење на воздушна ситуација	1
2	1210-0000-0031-8	Плоча хоризонтална ситуациона	1
3	3205-1130-0029-0	Телефон искра	1
4	3210-0000-0130-5	КБ р. приемник ИСКРА ЦС-1 сер.бр. 473	1
5	3210-0000-0160-3	Радио станица (ФВ 101Б сер.бр. 8Н210352, ФТ 101Е сер.бр. 9Е390004)	1
6	3210-1130-6759-0	Радио уред РУ РУП - 12 сер.бр. 7903/3444	1
7	3210-3125-0044-6	Приемник ФРГ – 7 сер.бр.078М240214	1
8	3210-3125-0044-7	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 158М240440	1
9	3210-3125-0078-9	Телевизор во боја ЕИ Ниш	1
10	3210-3125-0088-1	Телевизор црно бел искра	1
11	3437-1129-4227-3	Стабилизатор	1
12	4355-0000-0047-0	Торбица со силуети за авиони	3
13	4705-0000-0008-7	Столица канцелариска скај голема	1
14	4705-0000-0008-8	Столица канцелариска скај голема	1
15	4710-0000-0147-2	Манипулативен стол МЦ 25	1
16	4730-1078-8138-0	Кауч за една особа	1
17	4755-0000-0160-4	Плоча за преглед на метео ситуација	1

Прилог 21

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Гостивар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0298-1	Радио приемник ФРГ - 7 сер.бр. 088М240268	1
2	3210-0000-0298-2	Радио приемник ФРГ-7 сер.бр. 378240235	1
3	3205-3125-0636-0	РУ РУП 12 сер.бр. 790313414	1
4	3205-3125-0636-1	Ру РУП - 12 сер.бр. 800113564	1

Прилог 22

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0349-0	Радио станица Рст МП2 сер.бр. 4304	1
2	3210-0000-0349-1	Радио станица МП2 сер.бр. 4303	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3210-0000-0300-8	Радио уред ФТ 101 сер.бр. 8J361688	1
2	3210-3125-0044	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 158М240434	1

Регионален центар за управување со кризи – Крушево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	3205-3125-0636-1	Приемник ФРГ - 7 сер.бр. 088М240270	1
2	3210-0000-0432-5	Теливизор црно-бел Тина	1
3	3230-0000-0045	Телефакс ЕИ СФХ 310	1
4	3235-0000-0081	Магнетофон стерео Арија С	1
5	3235-0000-0260	Магнетофон Унитра	1
6	3325-0000-0115-7	Тастер зујалица за обука	2
7	4705-0000-0041	Фоте.џа тапацирана	1
8	4710-0000-0147-15	Манипулативен стол МЦ 25	1
9	4730-0000-0017-2	Кауч луција	1

Прилог 23

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	15
2	4340-1089-5265-4	Подметач теренски М75	10
3	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	12
4	4355-3915-1209-9	Торба курирска кожна	3
5	4355-3915-1212-9	Торба шифрерска	1
6	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	7

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7050-4	Двоглед рачен 7 x 40 Зеис	1

Прилог 24

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Карпош**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4355-3915-0012-7	Торбица офицерска мала	1
2	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1
3	4355-3915-0010-3	Торба курирска МОБ	1
4	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Прилог 25

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	15
2	4340-1089-5265-4	Подметач теренски М75	9
3	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	12
4	4355-3915-1209-9	Торба курирска кожна	3
5	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	7

Регионален центар за управување со кризи – Куманово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0119-9	Бусола М-49	2

Прилог 26

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	1
2	4355-3915-0012-7	Торбица офицерска мала	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1
3	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Прилог 27

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	1
2	4355-3915-0012-7	Торбица офицерска мала	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1
2	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
3	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	10
4	4625-1080-0179-0	Порција и чутурица војничка	10
5	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Прилог 28

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	1
2	4355-3915-0012-7	Торбица офицерска мала	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1
2	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	10
3	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Прилог 29

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	15
2	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	15

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	1

Прилог 30

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7050-4	Двоглед рачен 7 x 40 Зеенс	1
2	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	11

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	15
2	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	15

Прилог 31

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7050-4	Двоглед рачен 7 x 40 Зеес	1
2	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	11

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Врека за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	5
3	4355-1087-5262-4	Врека транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	11
2	4625-1080-0179-0	Порција и чутурица војничка	10
3	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	11

Прилог 32

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7050-4	Двоглед рачен 7 x 40 Зеес	1
2	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	11

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	5
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10
4	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	10

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Прилог 33

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1
3	4640-0000-0005-5	Прибор за јадење нож,вилушка и лажица	10

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	5
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10
4	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0035-3	Двоглед рачен за нокногледање 7х40 КО	1

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	11

Прилог 34

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	5
2	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	10
3	4640-0000-0005-5	Прибор за јадење нож,вилушка и лажица	10

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	5
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0035-3	Двоглед рачен за нокногледање 7х40 КО	1
2	7087-1088-0641-8	Ашовче АШНМ-80	1
3	7880-7011-0003-6	Торба санитарска	1

Прилог 35

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	6
2	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	10
3	4640-0000-0005-5	Прибор за јадењенож,вилушка и лажица	10

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	10
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10
4	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ	13

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0035-3	Двоглед рачен за ноќно гледање 7х40 КО	1
2	7087-1088-0641-8	Ашовче АШНМ-80	1
3	7880-7011-0003-6	Торба санитарска	1

Прилог 36

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4640-0000-0005-5	Прибор за јадење нож,вилушка и лажица	10

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	10
2	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	5
3	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	7880-7011-0003-6	Торба санитарска	1

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7050-4	Двоглед рачен 7 x 40 Зеис	1

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Штип

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-4	Курвиметар М-53.	6
2	1210-1234-0136-4	Двоглед 6 x 30 (с)	3
3	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	14
4	4340-3915-1121-4	Ќебе обично	4
5	4370-1080-3689-6	Кревет полски тип ЈНА	2
6	4620-4123-0007-6	Мешина за вода од 20 л	1
7	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	3

Регионален центар за управување со кризи – Свети Николе

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-3915-1121-4	Ќебе обично	3
2	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	30
3	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	20
4	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	20

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1129-7665-4	Двоглед 12 x 40	3
2	4340-0000-0011-5	Ќебе Оскар	2
3	4360-3915-1272-0	Шаторско крило со конопче	38
4	7880-7011-0003-6	Торба санитарска	5

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-0000-0003-8	Комплет за обележување страните на светот	3
2	4355-1078-5265-9	Торбица за старешини	4
3	4355-3915-0010-3	Торба курirsка МОБ	1
4	4355-3915-1212-9	Торба шифрерска	1
5	4360-3915-0020-1	Шатор разни	1
6	4730-1080-3689-9	Кревет полски	2
7	7087-6164-2774-8	Ашовче во навлака обично	4
8	7816-1077-0134-5	Носила санитарски	1
9	7880-7011-0003-6	Торба санитарска	3

Регионален центар за управување со кризи – Виница

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4355-1078-5265-9	Торбица за старешини	3
2	4360-0000-0045-2	Шатор штабни М 50	2
3	4625-4123-1084-2	Чутура војничка стар тип	16
4	7816-1077-0134-5	Носила санитарски	1

Прилог 38

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Охрид

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола М-53 рачна	2
2	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7х40	1
3	1210-1234-1879-0	Двоглед 6х30РД 8ј зрак	1
4	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	20
5	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	30
6	7087-6164-2774-8	Ашовче во навлака обично	1

Центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1
2	4625-0000-0021-7	Навлака за прибор за јадење М-69	12
3	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	12

Регионален центар за управување со кризи – Струга

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 х 30	2

Прилог 39

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Куманово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0119-9	Бусола М-49	2
2	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	2
3	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	16
4	4340-3915-1122-1	Ќебе војничко,,	6
5	4340-3915-1134-8	Душек војнички тродолен	2
6	4355-1078-5265-9	Торбица за старешини	2
7	4355-1088-1587-7	Торбица војничка	170

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	14

Прилог 40

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Куманово**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0119-9	Бусола М-49	2
2	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	2
3	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	15
4	4355-1078-5265-9	Торбица за старешини	1
5	4355-1088-1587-7	Торбица војничка	100

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1

Регионален центар за управување со кризи – Крива Паланка

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-0000-0020-3	Двоглед со ИЦ Уред РД 7 x 40	2
2	4320-3915-2008-6	Бунди разни	1
3	4340-3915-1121-4	Ќебе обично	6
4	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	10
5	7816-1077-0004-8	Торба санитарска за прва помош	4

Прилог 41

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1210-0000-0014-8	Двоглед Халина 7/35	2
3	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1
4	4340-3915-1121-4	Ќебе обично	2

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1.	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1

Регионален центар за управување со кризи – Струга

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1
2	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	10

Прилог 42

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Делчево**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Регионален центар за управување со кризи – Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1210-0000-0014-8	Двоглед Халина 7/35	2

Регионален центар за управување со кризи – Свети Николе

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	2

Регионален центар за управување со кризи – Струга

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1
2	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	15

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1

Прилог 43

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Регионален центар за управување со кризи – Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	2

Регионален центар за управување со кризи – Струга

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1
2	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	15

Регионален центар за управување со кризи – Охрид

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	15

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1

Прилог 44

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Кичево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	2

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

Регионален центар за управување со кризи – Свети Николе

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	2
2	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	25
3	4360-1087-5633-8	Шаторско крило маскирно	25

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1

Регионален центар за управување со кризи – Струга

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10

Прилог 45

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	4
2	1210-1234-1879-0	Двоглед 6 x 30 РД 8j Зрак	1
3	3250-0000-0007-7	Уред за нокно набљудување зрак 7x4	1

Регионален центар за управување со кризи – Кавадарци

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1

Прилог 46

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1
2	1205-1234-0118-7	Бусола М-53 рачна	2
3	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10
4	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	15
5	4625-0000-0021-7	Навлака за прибор за јадење М-69	25
6	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	25
7	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	25
8	7880-7011-0003-6	Торба санитетска	1

Прилог 47

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Битола**

Р.бр.	Номеклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола М-53 рачна	1
2	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	1
3	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8х30	1
4	3625-1025-6650-3	Лампа батериска	19
5	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	9
6	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	20
7	4625-0000-0021-7	Навлака за прибор за јадење М-69	25
8	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	25
9	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	25

Прилог 48

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Прилеп

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	2
2	1210-1083-1878-0	Двоглед призматичен 7 x40	1
3	1210-1234-0020-7	Двоглед 7 x 50	1
4	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	43
5	4355-3915-0012-7	Торбица офицерска мала	1
6	7880-7011-4452-0	Торба за болничар СНК-1	1

Регионален центар за управување со кризи – Кавадарци

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	10

Прилог 49

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за списење тип АРМ	10
2	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	15

Центар за управување со кризи – Радовиш

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-3915-1120-8	Ќебе војничко,	10
2	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	1

Регионален центар за управување со кризи – Виница

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	3
2	1210-1234-0006-2	Двоглед призматичен 7 x 40 рачен Зрак	2
3	1210-1234-1879-0	Двоглед 6 x 30 РД 8j Зрак	1

Прилог 50

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10

Регионален центар за управување со кризи – Гевгелија

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1
3	4620-1086-0361-5	Термос од 12 л	1
4	4620-4123-0687-3	Термос од 10 л	2
5	7816-1077-0134-5	Носила санитарски	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

Регионален центар за управување со кризи – Виница

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4360-3915-1272-0	Шаторско крило со конопче	16

Прилог 51

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	15

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1

Регионален центар за управување со кризи – Виница

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	2
2	1210-1234-0006-2	Двоглед призматичен 7 х40 рачен Зрак	1
3	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	17
4	4340-3915-1080-0	Ќебе војничко	3
5	4355-1087-5264-8	Торбица за старешини М-75 универзална	2
6	4360-3915-1272-0	Шаторско крило со конопче	15
7	7880-0000-0023-2	Торба санитарска со комплет опрема	1

Прилог 52

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

Регионален центар за управување со кризи – Радовиш

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1205-1234-0125-4	Курвиметар М-53.	1
3	1210-1083-1878-0	Двоглед призматичен 7 x40	2
4	1210-1234-0020-7	Двоглед 7 x 50	3
5	1210-1234-0025-6	Двоглед 6 x 30 РД-1ј	1
6	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	17
7	4340-3915-1120-8	Ќебе војничко,	30
8	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	2
9	4370-1080-3689-6	Кревет полски тип ЈНА	2
10	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	20
11	4710-1078-6542-1	Масичка полска	1
12	7816-1077-0134-5	Носила санитарски	2
13	7880-7011-4452-0	Торба за болничар СНК-1	5

Регионален центар за управување со кризи – Виница

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	7880-0000-0023-2	Торба санитарска со комплет опрема	2

Прилог 53

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	14

Регионален центар за управување со кризи – Гевгелија

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	15

Регионален центар за управување со кризи – Виница

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	7880-0000-0023-2	Торба санитарска со комплет опрема	2

Прилог 54

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Центар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	2030-1080-0143-8	Сад за вода од 20 л.	2
2	4340-3915-1120-8	Ќебе војничко,	2
3	4360-3915-0020-1	Шатор разни	4
4	4620-4123-0016-7	Термос од 25 л.	1
5	4620-4123-0688-1	Термос од 15 л	2
6	4705-1080-3687-9	Стол полски тип АРМ	39
7	4710-1078-3688-3	Маса полска тип АРМ	15
8	4730-1080-3689-9	Кревет полски	10
9	7816-1077-0004-8	Торба санитарска за прва помош	1
10	7816-1077-0134-5	Носила санитарски	1

Регионален центар за управување со кризи – Гази Баба

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-3915-1120-8	Ќебе војничко,	2
2	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	3
3	4360-1143-1727-8	Шатор голем М 70	1
4	4730-0000-0030-5	Креветче на расклопување со душек	3

Прилог 55

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Охрид

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола М-53 рачна	2
2	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	21
3	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	45
4	4360-0000-0045-2	Шатор штабни М 50	5
5	4620-4123-0687-3	Термос од 10 л	1
6	4620-4123-0688-1	Термос од 15 л	2
7	6860-0000-0009-3	Плоча метеоролошка	1
8	6860-0000-0012-3	Комплет метеоролошки	1

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8 x 30	1
2	1210-1234-0020-7	Двоглед 7 x 50	1
3	4340-0000-0021-8	Вреќа за спиење ЦЗ	7
4	4340-1087-5265-3	Простирач војнички М 75	7
5	4340-3915-1111-7	Чаршав креветски	2
6	4340-3915-1121-4	Ќебе обично	2
7	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	12
8	7816-1077-0135-1	Носила санитарски на склопување	1
9	7880-1077-0203-5	Колан за ранети	1
10	7087-6164-2774-8	Ашовче во навлака обично	7

Регионален центар за управување со кризи – Македонски Брод

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1

Прилог 56

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Прилеп

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	4
2	1210-1083-1878-0	Двоглед призматичен 7 x40	2
3	1210-1234-0020-7	Двоглед 7 x 50	3
4	4355-3915-0012-7	Торбица офицерска мала	4
5	7880-7011-4452-0	Торба за болничар СНК-1	2
6	9525-0000-0006-2	Канистер за вода од 20 л.	1

Регионален центар за управување со кризи – Крушево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-4	Курвиметар М-53.	3
2	1210-1234-0002-5	Двоглед рачен 10 x 50	2
3	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	8
4	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	1

Регионален центар за управување со кризи – Македонски Брод

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-3915-1080-0	Кебе војничко	2

Регионален центар за управување со кризи – Демир Хисар

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1210-1234-0020-7	Двоглед 7x50	2
2	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	40

Прилог 57

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Делчево

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	10
2	4625-1080-0179-8	Прибор за јадење порција и чутурица војничка	10

Регионален центар за управување со кризи – Струмица

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	1
2	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	1

Регионален центар за управување со кризи – Берово

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4355-1088-1587-7	Торбица војничка	10
2	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	8

Регионален центар за управување со кризи – Радовиш

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4340-3915-1120-8	Ќебе војничко,	10
2	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	1

Прилог 58

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Битола

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	2
2	1205-1234-0118-7	Бусола М-53 рачна	1
3	1210-1088-1573-8	Двоглед рачен 8х30	1
4	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	9
5	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	20
6	4625-0000-0021-7	Навлака за прибор за јадење М-69	20
7	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	20
8	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	20

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-0	Курвиметар М-59	1

Прилог 59

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА**Регионален центар за управување со кризи – Велес**

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0004-3	Бусола рачна М-52	17
2	1210-1083-1878-0	Двоглед призматичен 7 x40	4
3	4340-0000-0020-6	Вреќа за спиење туристичка	7
4	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	27
5	4360-0000-0045-2	Шатор штабни М 50	4
6	4360-0000-0055-5	Шатор индијански (плав со конструкција)	2
7	4730-1080-3689-9	Кревет полски	2

Регионален центар за управување со кризи – Ресен

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	2

Регионален центар за управување со кризи – Кавадарци

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	10

Регионален центар за управување со кризи – Карпош

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	10

Прилог 60

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Копичина
1	1205-0000-0007-5	Курвиметар - 78 ДДР	2
2	1205-1234-0008-0	Курвиметар М-53	2
3	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	15
4	1210-1140-7075-9	Двоглед рачен 7 x 40	3
5	1210-1234-0002-5	Двоглед рачен 10 x 50	1
6	1210-1234-0025-6	Двоглед 6 x 30 РД-1j	1
7	2030-1080-0004-5	Сад за вода од 20 л.	8
8	4320-1283-7136-3	Бунда стражарска	10
9	4340-0000-0019-1	Вреќа за спиење Лио	35
10	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	18
11	4340-3915-1080-0	Кебе војничко	35
12	4355-3915-1209-9	Торба курирска кожна	2
13	4355-3915-1212-9	Торба шифрерска	18
14	4355-1078-5265-9	Торбица за старешини	6
15	4355-1087-5262-4	Вреќа транспортна М 75	55
16	4355-3915-1201-4	Ранец за старешини	6
17	4355-3915-1202-6	Ранец војнички СМБ	51
18	4355-3915-1214-2	Торба за старешини кожна	10
19	4360-0000-0045-2	Шатор штабни М 50	2
20	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	7
21	4360-3915-0594-6	Шаторско крило со конопче маскирно	69
22	4620-4123-0006-4	Термос за храна од 33 лит.	8
23	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	150
24	4640-1080-0148-4	Прибор за јадење М-69 (ПЦ)	82
25	7880-0000-0015-3	Торба за болничари СНК 1	3
26	7880-1077-0203-5	Колан за ранети	8
27	7880-7011-0003-6	Торба санитетска	8

Прилог 61

ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА

Регионален центар за управување со кризи – Кавадарци

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	3
2	4340-1143-1723-9	Вреќа за спиење тип АРМ	19
3	4340-1284-9531-5	Ќебе војничко М 80	2
4	4355-3915-0010-3	Торба курирска МОБ	2
5	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	27
6	4710-1078-6542-1	Масичка полска	2
7	7816-1077-0134-5	Носила санитарски	4
8	7880-7011-0003-6	Торба санитарска	6
9	9520-0000-0019-5	Туби од 30 л.	1

Регионален центар за управување со кризи – Неготино

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	1205-1234-0125-4	Курвиметар М-53.	4
2	1205-1234-0118-7	Бусола рачна М-53	4
3	1210-1234-1879-0	Двоглед 6 x 30 РД 8j Зрак	2
4	3250-0000-0007-7	Уред за нокно набљудување зрак 7x4	2
5	4360-1143-1725-4	Шатор штабни М-70	3
6	4360-1143-1726-6	Шатор М-70 санитарски со	1

Центар за управување со кризи – Скопје

Р.бр.	Номенклатурен број	Назив – модел на МТС	Количина
1	4625-1080-0153-1	Прибор за јадење - М 69 (НЛВ)	30

346.

Врз основа на член 135 став 6 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ – НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје – Национален Парк Галичица –Пчеларство, бр.03-314 од 7.09.2009 година, склучена помеѓу ЈУ Национален Парк Галичица Охрид како субјект задолжен за управување со заштитеното подрачје и Илија Крстески од Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6438/1-09
2 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

347.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ, ДЕЛОВЕН ПРОСТОР И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ВО ОБЈЕКТ 3.2, ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В, ЛАМЕЛА Б1, ЛАМЕЛА Г И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ П1 – КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за продажба на станови, деловен простор и паркинг места во подземен паркинг во објект 3.2, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Б1, Ламела Г и подземен паркинг П1 – Комплекс источна индустриска зона во Скопје, бр.02-22225/16-2 од 29.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-194/1
2 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

348.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/09), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА МЕМОРИСКИ КАРТИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и постапката на издавање на мемориски картички.

Член 2

Барањата за издавање на мемориски картички се поднесуваат на образец во формат А4.

Образецот на барањето за издавање на возачка картичка е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето за издавање на картичка на превозникот е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето за издавање на работилничка картичка е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето за издавање на контролна картичка е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за издавање на мемориска картичка се поднесува во еден примерок на соодветен образец од член 2 на овој правилник во зависност од видот на мемориската картичка за секој подносител.

Барањето за издавање мемориска картичка се пополнува така што сите рубрики треба да бидат правилно и читливо испишани.

Член 4

Кон барањата за издавање на возачка картичка, работилничка картичка и контролна картичка се приложува и фотографија на лицето на чие име се издава мемориската картичка за дигитален тахограф.

Член 5

Барањето за издавање на мемориска картичка се поднесува до овластеното лице за издавање на мемориски картички (во натамошниот текст: издавач на картички).

Член 6

По барањето за издавање на мемориските картички издавачот на картички одлучува согласно Законот за општата управна постапка и Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај.

Изработената мемориска картичка барателот лично ја подигнува од издавачот на мемориски картички.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2063
февруари 2010 година
Скопје


Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1



Република Македонија
Министерство за транспорт и врски

Назив на овластен издавач
на мемориски картички

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА КАРТИЧКА**Потпис на возачот**

Потписот не смее да излегува од рамката на ова поле

Сликата мора да го прикажува
сегашниот изглед на возачот**1. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАЊЕТО**☐ барање за прво издавање☐ барање за продолжување**ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ:**☐ изгубена ☐ украдена ☐ одземена☐ неисправна/оштетена**ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА:**☐ личните податоци (промена на името, презимето)**2. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗАЧОТ**

Име

Презиме

Пол ☐ машки ☐ женски

ЕМБГ датум на раѓање Д..... М..... Г.....

Место на раѓање

Држава на раѓање..... мајчин јазик.....

Адреса на постојано живеење: улица

број..... поштенски број..... место

држава

Број на претходната картичка

3. ПОДАТОЦИ ОД ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА

Број на возачката дозвола датум на издавање Д..... М..... Г.....

Држава која ја издала возачката дозвола

Назив на органот кој ја издал возачката дозвола

Категорија на возачката дозвола

4. НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КАРТИЧКАТА☐ лично☐ по пошта**НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ**

телефон.....

мобилен телефон.....

електронска пошта.....

(потпис на подносителот на барањето)

Изјавувам дека сите податоци наведени во барањето се вистинити, точни и потполни.

Изјавувам дека се согласувам издавачот на картички да ги користи податоците, и да ги доставува на органи, тела и поединци кои со закон се овластени за нивно добивање во Република Македонија и во странство, пред се на телата за издавање на картички во било која држава во рамките на спогодбата АЕТР.

Изјавувам дека не сум сопственик на возачка картичка издадена во било која држава согласно АЕТР спогодбата. На носителот на јавното овластување му дозволувам по службена должност да ја провери вистинитоста на изјавата и да ги побара моите лични податоци од службената евиденција која ја водат управните и други државни органи, органите на општините или носители на јавни овластувања. Изјавувам дека сум запознат/запозната со условите за издавање и употреба на тахографската картичка. За својата изјава ја преземам целата материјална и кривична одговорност.

Со потпишувањето на оваа изјава дозволувам изведување на сите работи поврзани со обработка на податоците наведени во барањето за издавање на картичката и на податоците добиени од службените евиденции, што опфаќа и право на архивирање, организирање, увид, како и пренос на тие податоци за време на важење на картичката и по престанокот на незината важност, се додека е тоа потребно за постигнување на целта заради која податоците се собрани, обработени и подготвени.

Исто така изјавувам дека сум запознат/запозната со тоа дека податоците кои ќе ги дадам ќе се пренесуваат во Република Македонија и во странство по електронски пат.

.....
(место и датум)

.....
(потпис на подносителот на барањето)

Кон барањето се поднесува следната документација:

- ☐ копија од личната карта на возачот или на патната исправа (само за странци)
- ☐ копија од возачката дозвола
- ☐ доказ за уплата на износот за издавање на картичката
- ☐ во случај на замена на картичката поради промена на името, презимето - документ од кој се утврдува промената на личните податоци

- ☐ пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на Република Македонија

- за странци:

- ☐ 1. потврда за привремен престој или лична карта за странци
- ☐ 2. работна дозвола




Прилог 2



Република Македонија
Министерство за транспорт и врски

Назив на овластен издавач
на мемориски картички

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КАРТИЧКА ЗА ПРЕВОЗНИК

Потпис на овластеното лице



Потписот не смее да излегува од рамката на ова поле

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАЊЕТО

☐ барање за прво издавање

☐ барање за продолжување

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ:

☐ изгубена ☐ украдена

☐ неисправна/оштетена

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА:

☐ назив, седиште и форма на фирмата

☐ замена на овластеното лице, промена на личните податоци на овластеното лице

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗНИКОТ

Назив на превозникот, име и презиме на превозникот (ако е физичко лице)

.....

Скратен назив на превозникот испишан на картичката

Адреса: улица

куќен број поштенски број место

Матичен број

Законски застапник (име и презиме)

3. ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ (корисник/корисничка на картичката)

Име

Презиме

Пол ☐ машки ☐ женски, ЕМБГ датум на раѓање Д М Г

Место на раѓање Држава на раѓање мајчин јазик

Адреса на постојано живеење: улица

број поштенски број место држава

Број на претходната картичка

4. НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КАРТИЧКАТА

☐ лично

☐ по пошта

НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

телефон

мобилен телефон

електронска пошта

.....
(потпис на подносителот на барањето)

На носителот на јавното овластување му дозволувам по службена должност да ја провери вистинитоста на изјавата и да ги побара моите лични податоци од службената евиденција која ја водат управните и други државни органи, органите на општините или носители на јавни овластувања. Изјавувам дека сум запознат со условите за издавање и употреба на тахографската картичка. За својата изјава ја преземам целата материјална и кривична одговорност.

Со потпишувањето на оваа изјава дозволувам изведување на сите работи поврзани со обработка на податоците наведени во барањето за издавање на картичката и на податоците добиени од службените евиденции, што опфаќа и право на архивирање, организирање, увид, како и пренос на тие податоци за време на важење на картичката и по престанокот на незината важност, се додека е тоа потребно за постигнување на целта заради која податоците се собрани, обработени и подготвени.

Исто така давам изричита согласност за доставување на личните податоци на органи, тела и поединци кои со закон се овластени за нивно добивање во Република Македонија и во странство, пред се на телата за издавање на картички во било која држава во рамките на спогодбата АЕТР.

Исто така изјавувам дека сум запознат/запозната со тоа дека податоците кои ќе ги дадам ќе се пренесуваат во Република Македонија и во странство по електронски пат.

..... (место и датум)	 (потпис на овластено лице)	 (место за печат)
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Кон барањето се поднесува следната документација:

- | | |
|---|---|
| <p>☐ оригинал или копија од решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија кое не треба да е постаро од три месеци,</p> <p>☐ копија од личната карта или патната исправа (само за странци) од овластеното лице и</p> <p>☐ доказ за уплата на износот за издавање на картичката.</p> | <p>☐ копија од службениот записник или доказ за поништување</p> <p>☐ поништувањето мора да содржи податоци за видот и бројот на картичката, како доказ може да послужи барањето за поништување</p> <p>☐ пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на Република Македонија</p> <p>☐ документ од кој се утврдуваат промените за личните податоците (во случај на замена на картичката поради промена на името и презимето)</p> |
|---|---|




Прилог 3



Република Македонија
Министерство за транспорт и врски

Назив на овластен издавач
на мемориски картички

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА



Потпис на техничкото лице



Потписот не смее да излегува од рамката на ова поле

Сликата мора да го прикажува
сегашниот изглед на возачот

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАЊЕТО

☐ барање за прво издавање

☐ барање за продолжување

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ:

☐ изгубена ☐ украдена

☐ неисправна/оштетена

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА:

☐ податоците за работилницата (фирма, седиште, форма)

☐ лични податоци на техничкото лице
(промена на име, презиме)

2. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТИЛНИЦАТА

Назив на работилницата, име и презиме на превозникот(ако е физичко лице)

.....

Скратен назив на работилницата испишан на картичката

Адреса: улица

куќен број поштенски број место

Матичен број

Законски застапник (име и презиме)

3. ПОДАТОЦИ ЗА ТЕХНИЧКОТО ЛИЦЕ (корисник/корисничка на картичката)

Име

Презиме

Пол ☐ машки ☐ женски, ЕМБГ датум на раѓање Д М Г

Место на раѓање Држава на раѓање мајчин јазик

Адреса на постојано живеење: улица

број поштенски број место држава

Број на претходната картичка

4. НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КАРТИЧКАТА

☐ лично


☐ по пошта

НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

телефон

мобилен телефон

електронска пошта



Изјавувам дека сите податоци наведени во барањето се вистинити, точни и потполни.

На носителот на јавното овластување му дозволувам по службена должност да ја провери вистинитоста на изјавата и да ги побара моите лични податоци од службената евиденција која ја водат управните и други државни органи, органите на општините или носители на јавни овластувања. Изјавувам дека сум запознат/запозната со условите за издавање и употреба на тахографската картичка. За својата изјава ја преземам целата материјална и кривична одговорност.

Со потпишувањето на оваа изјава дозволувам изведување на сите работи поврзани со обработка на податоците наведени во барањето за издавање на картичката и на податоците добиени од службените евиденции, што опфаќа и право на архивирање, организирање, увид, како и пренос на тие податоци за време на важење на картичката и по престанокот на нејзината важност, се додека е тоа потребно за постигнување на целта заради која податоците се собрани, обработени и подготвени.

Изјавувам дека се согласувам издавачот на картички да ги користи податоците и да ги доставува на органи, тела и поединци кои со закон се овластени за нивно добивање во Република Македонија и во странство, пред се на телата за издавање на картички во било која држава во рамките на спогодбата АЕТР.

Исто така изјавувам дека сум запознат/запозната со тоа дека податоците кои ќе ги дадам ќе се пренесуваат во Република Македонија и во странство по електронски пат.

..... (место и датум)	 (потпис на овластено лице)	 (место за печат)
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Кон барањето се поднесува следната документација:

- | | |
|---|---|
| <p>☐ оригинал или копија од решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија кое не треба да е постаро од три месеци,</p> <p>☐ копија од личната карта или патната исправа (само за странци) од техничкото лице и</p> <p>☐ копија од личната карта или патната исправа (само за странци) на законскиот застапник</p> <p>☐ потврда за стручна оспособеност на техничкото лице за дигитален тахограф не постара од три години</p> <p>☐ копија од овластувањето на Министерството за транспорт и врски за работилницата</p> <p>☐ доказ за уплата на износот за издавање на картичката</p> | <p>☐ копија од службениот записник или доказ за поништување</p> <p>☐ поништувањето мора да содржи податоци за видот и бројот на картичката, како доказ може да послужи барањето за поништување</p> <p>☐ пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на Република Македонија</p> <p>☐ документ од кој се утврдуваат промените за личните податоците (во случај на замена на картичката поради промена на името и презимето)</p> |
|---|---|




Прилог 4



Република Македонија
Министерство за транспорт и врски

Назив на овластен издавач
на мемориски картички

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНА КАРТИЧКА



Потпис на службеното лице
идентификувано од органот за надзор



Потписот не смее да излегува од рамката на ова поле

Сликата мора да го прикажува
сегашниот изглед на возачот

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАЊЕТО

☐ барање за прво издавање

☐ барање за продолжување

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ:

☐ изгубена ☐ украдена

☐ неисправна/оштетена

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА:

☐ на податоците на органот за надзор

☐ лични податоци на службеното лице
(промена на име, презиме)

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНОТ ЗА КОНТРОЛА

Назив на органот за контрола

.....

Адреса: улица

број поштенски број место

Матичен број

Одговорно лице на контролниот орган (име и презиме)

3. ПОДАТОЦИ ЗА ТЕХНИЧКОТО ЛИЦЕ (корисник/корисничка на картичката)

Име

Презиме

Пол ☐ машки ☐ женски, ЕМБГ датум на раѓање Д М Г

Место на раѓање Држава на раѓање мајчин јазик

Адреса на постојано живеење: улица

број поштенски број место држава

Број на претходната картичка

4. НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КАРТИЧКАТА

☐ лично


☐ по пошта

НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

телефон

мобилен телефон

електронска пошта



(потпис на одговорното лице)

Изјавувам дека сите податоци наведени во барањето се вистинити, точни и потполни.

На носителот на јавното овластување му дозволувам по службена должност да ја провери вистинитоста на изјавата и да ги побара моите лични податоци од службената евиденција која ја водат управните и други државни органи, органите на општините или носители на јавни овластувања. Изјавувам дека сум запознат/запозната со условите за издавање и употреба на тахографската картичка. За својата изјава ја преземам целата материјална и кривична одговорност.

Со потпишувањето на оваа изјава дозволувам изведување на сите работи поврзани со обработка на податоците наведени во барањето за издавање на картичката и на податоците добиени од службените евиденции, што опфаќа и право на архивирање, организирање, увид, како и пренос на тие податоци за време на важење на картичката и по престанокот на нејзината важност, се додека е тоа потребно за постигнување на целта заради која податоците се собрани, обработени и подготвени.

Исто така давам изричита согласност за доставување на личните податоци на органи, тела и поединци кои со закон се овластени за нивно добивање во Република Македонија и во странство, пред се на телата за издавање на картички во било која држава во рамките на спогодбата АЕТР.

Исто така изјавувам дека сум запознат/запозната со тоа дека податоците кои ќе ги дадам ќе се пренесуваат во Република Македонија и во странство по електронски пат.

..... (место и датум)	 (потпис на овластено лице)	 (потпис на лицето за контрола)
--------------------------	-------------------------------------	---

Кон барањето се поднесува следната документација:

- | | |
|---|--|
| ☐ копија од личната карта на лицето за контрола или на патната исправа (само за странци) | ☐ копија од службениот записник или доказ за поништување |
| ☐ доказ за овластување за извршување контрола | ☐ поништувањето мора да содржи податоци за видот и бројот на картичката, како доказ може да послужи барањето за поништување |
| ☐ доказ за уплата на износот за издавање на картичката | ☐ пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на Република Македонија |
| | ☐ документ од кој се утврдуваат промените за личните податоците (во случај на замена на картичката поради промена на името и презимето) |



349.

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за работно-време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕМОРИСКИ КАРТИЧКИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во однос на потребните простории и опрема на правните лица за добивање на јавно овластување за вршење на работи за издавање на мемориски картички.

Член 2

Правно лице за да добие јавно овластување за вршење на работи за издавање на мемориски картички треба да има во сопственост или во закуп соодветни простории на територијата на Република Македонија и тоа:

1) За извршување на управните работи треба да располага со деловен простор од најмалку 60 м² и тоа:

- три канцеларии и соодветни помошни простории, соодветно осветлени и климатизирани односно опремени со уреди за греење и ладење кои овозможуваат извршување на канцелариски работи и
- просториите да имаат соодветна местоположба и да бидат достапни до барателите на услугите.

2) За вршење на работите во врска со персонализацијата и изработката на мемориски картички просториите треба да бидат на територија на Република Македонија или на територија на земја која има претходно искуство со персонализација и изработка на мемориски картички и правното лице за истите да има сертификат за вграден систем за управување со информатичка безбедност според ISO/IEC 17999/Cor 1 или ISO/IEC 27001:2005 и да има сертификат за печатење на картички запазувајќи ги правилата за дозволена бучава и други емисии (зрачења) согласно MKC EN ISO 14001.

3) За давање на услуги во врска со изработка на потребните електронски клучеви, просториите треба да бидат на територија на Република Македонија или на територија на земја која има претходно искуство во изработка на електронски клучеви за мемориски картички и правното лице за истите да има сертификат за вграден систем за управување со информатичка безбедност според ISO/IEC 17999/Cor 1 или ISO/IEC 27001:2005.

Член 3

Покрај условите од член 2 на овој правилник, просториите на правното лице за добивање на јавно овластување за вршење на работи за издавање на мемориски картички треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да се обезбедени со видео надзор, уред за аларм, противпожарни апарати и 24-часовна физичка заштита и
- просториите да имаат сигурен пристап заштитен со методи за авторизација (автентикација).

Член 4

Просториите од член 2 точка 1 и 2 од овој правилник во кои ќе се вршат работите од јавното овластување треба да бидат опремени со:

1. канцелариска опрема,
2. проверена програмска и машинска опрема за поставување на системите за издавање на картички за дигитални тахографи за:
 - извршување на управни работи;
 - персонализација и изработка на картичките и
 - генерирање на електронските клучеви.
3. уреди за персонализација и изработка на картички,
4. комуникациски врски и
5. безбедносна опрема.

Член 5

Правното лице треба да биде сопственик на опремата и уредите од член 4 на овој правилник или истите да ги користи врз основа на склучен договор за закуп или лизинг за периодот за кој се дава јавното овластување.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2063
февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

350.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за работно-време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ МЕМОРИСКИ КАРТИЧКИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадени мемориски картички.

Член 2

Издавачот на картичките евиденцијата за издадените мемориски картички ја води во електронска форма.

Член 3

Евиденцијата за издадени мемориски картички ги содржи следните податоци, вклучувајќи ги и личните податоци:

1. За подносителот на барањето за издавање картички:
 - име и презиме на подносителот на барањето,
 - датум и место на раѓање,
 - пол,
 - мајчин јазик,
 - адреса на живеење,
 - адреса на која ќе ја прима поштата,
 - бројот на возачката дозвола,
 - орган и држава која ја издала возачката дозвола и
 - категории на возила за кои лицето поседува возачка дозвола.
2. За возачка картичка:
 - име и презиме на подносителот на барањето,
 - датум и место на раѓање,
 - пол,
 - мајчин јазик,
 - адреса на живеење,
 - адреса на која ќе ја прима поштата,
 - бројот на возачката дозвола,
 - орган и држава која ја издала возачката дозвола,
 - категории на возила за кои лицето поседува возачка дозвола,
 - дигитална фотографија и
 - дигитален потпис.
3. За контролна картичка:
 - назив на надлежниот орган за контрола,
 - адреса на надлежниот орган за контрола, име и презиме на овластеното лице,
 - име и презиме на службеното лице задолжено за контрола,
 - датум и место на раѓање,
 - пол,
 - мајчин јазик,
 - адреса на живеење,
 - адреса на која ќе му се испрати картичката,
 - електронска адреса,
 - дигитална фотографија и
 - дигитален потпис.
4. За картичка на превозникот:
 - назив на превозникот кој располага со превозни средства,
 - адреса, односно седиште на превозникот,
 - име и презиме на одговорното лице кај превозникот и
 - електронска адреса.
5. За работилничка картичка
 - име на работилницата,
 - адреса односно седиште на работилницата,
 - име и презиме на овластеното лице,
 - електронска адреса,
 - име и презиме на техничарот – имател на картичката,
 - датум и место на раѓање,
 - пол,
 - мајчин јазик,
 - адреса на живеење,

- адреса на која ќе му се испрати пин кодот која не смее да биде иста како и адресата на работилниците,
 - електронска адреса,
 - дигитална фотографија и
 - дигитален потпис.
6. За сите видови на картички:
 - име на овластениот издавачот,
 - сериски број на картичката,
 - датум на почеток на важност на картичката,
 - датум на престанок на важност на картичката,
 - статус на картичката (одземена од страна на контролен орган, привремено одземена, трајно одземена, неважечка, заменета, изгубена, украдена, оштетена, истечен рок на важење, продолжена, откажана),
 - број на доставени (превземени) картички,
 - персонализирани картички,
 - испратени картички,
 - грешки при изработка,
 - залихи на картички,
 - картички во оптек,
 - вратени (непреземени) картички и
 - оштетени картички.

Член 4

Во евиденцијата за издадени мемориски картички се внесуваат сите промени настанати во текот на важењето на картичките.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2063
февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

351.

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВ-
ЛАСТУВАЊЕТО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ, ПРОВЕР-
КА, КОНТРОЛА И ПОПРАВКА НА ТАХОГРАФИ,
КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРО-
СТОРОТ И ОПРЕМАТА НА РАБОТИЛНИЦАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање или продолжување на овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи, како и потребната документација, просторот и опремата на работилницата.

Член 2

Барањето за издавање односно продолжување на овластувањето на правно лице за извршување на работи на инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи (во натамошниот текст: работилница), се поднесува на образец во формат A4.

Образецот на барањето за издавање на овластувањето од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 кој се составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето за издавање односно продолжување на овластување на работилница се поднесува следната документација:

- оригинал или заверена копија од решението од Централниот регистар на Република Македонија за вршење на работи на активирање, сервисирање, калибрирање, пломбирање на тахографи, пренесување на податоци од тахографот, отстранување и демонтирање на тахографите и изработување на идентификациски ознаки за тахографите,

- доказ за сопственост на просториите во кои ќе ги извршува работите од овластувањето, односно договор за закуп за користење на простории не пократок од 10 години,

- доказ дека располага со соодветна опрема за извршување на работите од овластувањето,

- доказ односно образец M1/M2 за најмалку три вработени технички лица,

- доказ дека не е поведена стечајна постапка, постапка за ликвидација односно во моментот на поднесување на барањето да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност,

- доказ дека раководителот на работилницата не е лице кое било раководител на работилница на која во изминатите пет години и било одземено овластувањето,

- копија заверена на нотар од сертификатот за помината обука за калибрација на аналогни и дигитални тахографи,

- копија заверена на нотар од договорот со производителот на тахографи или независен производител на калибрациона опрема, со кој се регулира правниот однос во врска со постапките и работите кои ќе ги извршува,

- доказ дека просториите и опремата овозможуваат сите записи и документацијата за сите активности поврзани со тахографите да се забележат и чуваат на соодветен начин и да се достапни на органите за надзор,

- потврда издадена од надлежен орган дека на работилницата или на лицето кое е правен наследник на работилницата, во изминатите пет години не му било одземено овластувањето,

- доказ од кој ќе се утврди дека едно од вработените лица е техничко лице кое ги исполнува условите од член 26 став 1 и 2 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај и

- копија од важечки сертификат за калибрација на мерната опрема и копија од важечки сертификат за акредитација на инспекциско (контролно) тело за тахографи, издаден од Институтот за акредитација на Република Македонија.

Член 4

Работилницата треба да располага со најмалку една просторија за чување на сите записи и документацијата за сите активности поврзани со тахографите, како и една просторија за вршење на административни работи.

Освен просториите од став 1 од овој член работилницата треба да располага и со просторија во која ќе се врши инсталирање, проверка, контрола и поравка на тахограф. Просторијата треба да биде со должина од влез до излез минимум 24 м, со должина на канал од минимум 18 м, опремена со валци и импулс сензор.

На просториите на работилницата треба да има истакнато огласна табла за информации.

Член 5

Работилницата треба да располага со следната опрема:

- 1) Уред со активни валци чија брзина не поминува 10 км/час, на кој се наоѓа сензор за автоматско мерење на обемот на тркалата и изминатиот пат, кој треба да биде инсталиран на канал за лесен пристап до менувачката кутија на возилото. Уредот треба да овозможува и калибрација на возила што имаат перманентен погон на сите тркала; и

- 2) Уред за калибрација на аналогни и дигитални тахографи, поврзан со активните валци преку одредено софтверско решение кое овозможува автоматско мерење, калибрирање и печатење на калибрациониот протокол и калибрационата налепница која се лепи на внатрешната страна од возачката врата.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2063
февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

До:

(надлежен орган)

БАРАЊЕ
за издавање/продолжување на овластување за инсталирање,
проверка, контрола и поправка на тахографи

Од:
(назив на правното лице)....., од:
(седиште)

за издавање на овластување за инсталирање проверка, контрола и поправка на тахографи (аналогни/дигитални).

Барањето се поднесува за:

- ☐ прво издавање
☐ продолжување

Кон барањето приложувам:

- оригинал или заверена копија од решението од Централниот регистар на Република Македонија за вршење на работи на активирање, сервисирање, калибрирање, пломбирање на тахографи, пренесување на податоци од тахографот, отстранување и демантирање на тахографите и изработување на идентификациски ознаки за тахографите,
- доказ за сопственост на просториите во кои ќе ги извршува работите од овластувањето, односно договор за закуп за користење на простории не пократок од 10 години,
- доказ дека располага со соодветна опрема за извршување на работите од овластувањето,
- доказ односно образец M1/M2 за најмалку три вработени технички лица,
- доказ дека не е поведена стечајна постапка, постапка за ликвидација односно во моментот на поднесување на барањето да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност,
- доказ дека раководителот на работилницата не е лице кое било раководител на работилница на која во изминатите пет години и било одземено овластувањето,
- копија заверена на нотар од сертификатот за помината обука за калибрација на аналогни и дигитални тахографи,
- копија заверена на нотар од договорот со производителот на тахографи или независен производител на калибрациона опрема, со кој се регулира правниот однос во врска со постапките и работите кои ќе ги извршува,
- доказ дека просториите и опремата овозможуваат сите записи и документацијата за сите активности поврзани со тахографите да се забележат и чуваат на соодветен начин и да се достапни на органите за надзор,
- потврда издадена од надлежен орган дека на работилницата или на лицето кое е правен наследник на работилницата, во изминатите пет години не му било одземено овластувањето,
- доказ од кој ќе се утврди дека едно од вработените е техничко лице кое ги исполнува условите од член 26 став 1 и 2 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај и
- копија од важечки сертификат за калибрација на мерната опрема и копија од важечки сертификат за акредитација на инспекциско (контролно) тело за тахографи, издаден од Институтот за акредитација на Република Македонија.

.....
(место и датум).....
(потпис на овластено лице).....
(место за печат)

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 352.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 27 јануари 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина Неготино за работа на седниците на работните тела на советот, бр.07-402/14 од 26.05.2009 година („Службен гласник на општина Неготино“ бр.5 од 10.07.2009).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Пане Трајков - градоначалник на општина Неготино, со Решение У. бр. 189/2009 од 16 декември 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Неготино на седницата одржана на 26 мај 2009 година ја донел Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина Неготино за работа на седниците на работните тела на советот, бр.07-402/14.

Според член 1 од ова одлука, на членовите на Советот на општина Неготино за работа на седниците на работните тела-комисиите на советот им припаѓа надоместокот во висина од 3.000,00 месечно.

Со член 2 од Одлуката се утврдува дека оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Неготино“.

6. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 9 од Уставот, владеењето на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и сите други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Според став 4 од истата одредба, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седница и надоместоци на патни и дневни трошоци во рамки утврдени со закон.

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV „Преодни и завршни одредби“ до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Според член 1 од Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/2007) во Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005), по Дел “V. Надоместок на определени материјални трошоци и други примања“ се додава дел V-а со пет нови членови 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д.

Во Делот V-а, се предвидени надоместоците на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје.

Според член 29-а, од наведениот закон на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на советот и надоместок на патните и дневните трошоци. Според ставот 2 на исти-

от член, средствата за исплата на надоместоците од ставот 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на општината и во Буџетот на градот Скопје.

Според член 29-б од наведениот закон месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдува во процентуален износ од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година, но не повеќе од 84%. Според став 2 од истиот член, висината на месечниот надоместок за присуство на седниците се утврдува со одлуката за извршување на буџетот на општината и Буџетот на градот Скопје.

Според член 29-в од истиот закон, на претседателите на советите на општините и на претседателот на Советот на градот Скопје, за раководењето и организирањето на работата на советот, надоместокот од членот 29-б се зголемува за 30%.

Според член 29-г од Законот, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец. Според став 2 од истиот член, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на советот. Според став 3, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец. Според став 4, месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Според член 29-д од Законот, на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје им се исплатуваат надоместоци за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација и во администрацијата на градот Скопје.

Имајќи ја предвид одредбата од членот 45 од Законот за локалната самоуправа и делот V-а од Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, произлегува дека законодавецот го утврдил правото на надоместок за присуство на седница и правото на надоместок на патни и дневни трошоци за членовите на советот.

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука правото на надоместок на членовите на работните тела – комисиите на советот кои извршуваат работи за Советот на општина Неготино за нивниот ангажман во општината, не е утврдено во согласност со членот 29-а од Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и со Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

Оспорената одлука, исто така, не е во согласност и со наведените одредби од Законот за локалната самоуправа и Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката. Ова од причина што во цитираните законски одредби се предвидува надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, како и надоместок за дневни трошоци врз основа на прописите кои се однесуваат на државните службеници, но не се предвидува надоместок за работа на седница на членови на работните тела без оглед на одржана седница за секоја седница поодделно, односно не се предвидува фиксен износ на надоместокот за дневни трошоци без оглед на одржана седница за секоја комисија поодделно, како што предвидува оспорената одлука.

7. Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во точката 1 од ова одлука.

8. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претседателот на судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер–Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.189/2009

27 јануари 2010 година на Уставниот суд на Република
Скопје

Претседател

Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

353.

ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ
СПИСОК
НА ПОСТОЈАНИ ВЕШТИ ЛИЦА ВО ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Ред. број	Име и Презиме	Образование	Телефон број	Место на живеење
Од областа на медицината				
1.	Сашко Мешков	Невропсихијатар	070 738 508	ЈЗУ Општа болница Кавадарци
2.	Симон Петрески	Невропсихијатар		Неготино, Едвар Кардел 59
3.	Милорад Јеремиќ	Невропсихијатар психотерапевт	070 269 788	Скопје, Бул. Илинден 9/2/2
4.	Вилма Најденов Угирнова	Психологија и психијатрија	076 536 948	Скопје, Франце Прешрен 215
5.	Катерина Николова	Невропсихијатар		Велес, Самоборска 9
6.	Мира Гиноска Mrѓa	Психијатрија	075 422 296	Скопје, Никола Паралунов, 33 /20
7.	Драги Јованов	Хирург-Ортопед	070 239 481	ЈЗУ Општа болница Кавадарци
8.	Диме Коцев	Уролог	071 390 201	ЈЗУ Општа болница Кавадарци
9.	Дано Кулев	Хирургија	070 688 898	ЈЗУ Општа болница Кавадарци
10.	Душанка Малинкова	Оториноларинголог	043 413 315	ЈЗУ Општа болница Кавадарци
11.	Драги Димитров	Општа медицина		Кавадарци, Благо Тодоровски 8
12.	Миријана Бабамова	Стоматолог	070 877 347	Скопје, Атинска 12-2-3
13.	Ристе Нанчев	Санитарен инспектор	070 775 510	Кавадарци, Пелагонија 10
14.	Психијатриска болница Скопје			Скопје, Пролетерска бб
Од областа на сметководствено финансиско работење				
1	Марија Катралова Китанов	Дипломиран економист	071 718 170	Кавадарци Дисанска, 11
2.	Петар Дескоски	Дипломиран економист	070 324 734	Кавадарци, 7-ми Септември 64/18
3	Катерина Недановска	Дипломиран економист	071 351 335	Кавадарци, Нако Лазовски 1
4	Славица Дејановиќ	Дипломиран економист		Скопје, Бул. Јане Сандански
5	Жаклина Николова	Дипломиран економист		Кавадарци, Полошка 16
6	Николина Димитрова	Економист	043 410 903	Кавадарци, Иво Андриќ 4
7	Донка Димкова	Економист	071 394 043	Кавадарци, ЈНА 2/14
8	Снежана Попова	Економист	070 324 767	Кавадарци, Бул. Едвард Кардел 15-2/3

Од областа на земјоделските струки

1	Љупчо Николов	Агроном Лозаро - овоштар	071 685 -956	Кавадарци, Сутјеска бр. 15
2	Маца Трошанска	Агроном Градинарство-цвекарство		Скопје, Мајковски бр. 41
3	Перо Митрев	Агроном лозаро-овоштар		Кавадарци, Пано Џунов 17

Од областа на градежништвото и геодезијата

1	Панчо Грков	Градежен инженер	071 250 889	Кавадарци, Благој Крстиќ 17
2	Пане Еленов	Градежен инженер	076 954 935	Кавадарци, Гоце Делчев 1а
3	Коле Поповски	Градежен инженер	071-325-811	Кавадарци, Едвард Кардел 15-2/3
4	Петар Камчевски	Градежен инженер		Кавадарци, Мара Димова 17
5	Димитар Поповски	Градежен инженер	070 325 811	Кавадарци, Едвард Кардел 15
6	Стојан Орешков	Геодеетски инженер	071 324 691	Кавадарци, Дешка Тошева 9
7	Марјан Делов	Геодеетски инженер	043 412 800	Кавадарци, Словенска 17
8	Љупчо Павлов	Геодеетски инженер	070 394 030	Кавадарци, Киро Спанцов бр. 58
9	Ванчо Богевски	Геодеетски инженер	070 732 667	Кавадарци, Гоце Делчев, 65
10	Винко Ставров	Геодеетски инженер		Кавадарци, Вишешница бр. 13

Од областа на електро-машинските и техничките струки

1	Слободанчо Дренков	Машински инженер	070 958 760	Кавадарци, Смилица 6б
2	Горѓи Атанасов	Електро инженер	070 325 655	Кавадарци, Бул. Едвард Кардел 19-1/5
3	Дончо Дубров	Сообраќаен инженер	075 324 765	Кавадарци, Бул. Македонија 12
4	Драган Рамов	Сообраќаен инженер	070 766 340	Марена, Гоце Делчев 27
5	Македонка Илиевска	Сообраќаен инженер	071 395 397	Кавадарци, Ресавска 20
6	Зоран Захариов	Сообраќаен инженер	071 849 111	Кавадарци, Кеј Киро Крстевски 59
7	Марјан Недев	Сообраќаен инженер	075 566 974	Кавадарци, Словенска бр.37
8	Милена Миткова	Информатика	075 817 574	Кавадарци, Личка 12
9	Јулијана Туриманцова	Технолог-прехранбено инженерс.	071 219 469	Кавадарци, Иво Андриќ бр. 4

Претседател
на Судот,
доц.д-р **Лазар Нанев**, с.р.

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****354.**

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-та дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09) и Заклучокот бр. 02-341/7 од 09.02.2010 година, на 02-та седница, одржана на 05.02.2010 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ
КАБЕЛ) НА ЛОКАЛНО НИВО**

I. Се доделуваат 3 (три) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси од општ формат, на локално ниво, преку јавна комуникациска мрежа - кабел (во понатамошниот текст: дозволи), и тоа:

- 1 (една) дозвола, за Дебар, на албански јазик, на Илир Лела од Дебар;

- 1 (една) дозвола, за Прилеп, на македонски јазик, на Дино Москов од Прилеп и

- 1 (една) дозвола, за Струга, на македонски јазик, на Ристо Кароски од Охрид.

II. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиските програмски сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа Одлука, се доделуваат за временски период од 9 (девет) години и истите не можат да се пренесуваат на друго лице.

III. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволи-те за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа Одлука, врз основа на: приложена регистрација во соодветниот регистар како трговски радиодифузни друштва, договор/и за меѓусебно уредени односи меѓу радиодифузерот и најмалку еден оператор на јавна комуникациска мрежа нотифициран од Агенцијата за електронски комуникации на РМ за пренос на програмскиот сервис на радиодифузерот преку соодветната јавна комуникациска мрежа и документ издаден од Агенцијата за електронски комуникации за начинот на кој ќе се врши дотурот на сигналот на телевизиските програмски сервиси.

IV. Трговските радиодифузни друштва мораат да отпочнат со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 1 (една) година, од денот на доделувањето на дозволи-те за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на локално ниво.

V. Субјектите, наведени во точка 1 на оваа Одлука, на кои им се доделуваат дозволи за вршење радиодифузна дејност, се должни во рок од 1 (една) година од денот на доделувањето на дозволи-те, во целост да ги исполнат условите и барањата на кои се обврзале во Пријавата при конкурирањето.

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радиодифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да го утврди степенот на исполнување на условите и барањата од конкурсната докуменатција од нивна страна.

Доколку при увидот се констатира дека радиодифузерот не ги исполнува потребните услови и барања, Советот, по изминувањето на рокот за започнување со вршење на дејноста определен во точка бр. IV од оваа Одлука, ќе ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност.

VI. За дозволи-те се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволи-те за вршење радиодифузна дејност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволи-те за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

VII. Радиодифузерот, во однос на начинот на кој ќе се врши дотур на сигналот на телевизиските програмски сервиси, наведени во точка 1 на оваа Одлука, од телевизиското студио на радиодифузерот до седиштето на операторот на јавна комуникациска мрежа (со линк со користење на радиофреквенции; со коаксијален или оптички кабел без користење на радиофреквенции, и преку интернет без користење на радиофреквенции), потребно е од Агенцијата за електронски комуникации да достави соодветен документ во кој ќе биде определен начинот на кој ќе се врши дотурот на сигналот.

Во зависност од начинот на кој ќе се врши дотур на сигналот на телевизиските програмски сервиси, наведени во точка 1 на оваа Одлука, радиодифузерот ќе биде обврзан да плаќа или да не плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации (Службен весник на РМ, бр. 02/08). Надоместокот се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Потврда за извршената регистрација со запишување во службената евиденција во Агенцијата за електронски комуникации.

VIII. Во дозволи-те за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување телевизиски програмски сервис на локално ниво преку кабел, кои се наведени во точка 1 на оваа Одлука и кои ќе ги издаде Советот за радиодифузија на трговските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010).

IX. Во рамките на процесот на дигитализација на терестријалната радиодифузија во Република Македонија, по барање на радиодифузерот, дозволата за емитување телевизиски програмски сервис преку јавна комуникациска мрежа (кабел), може да се трансформира во дозвола за емитување телевизиски програмски сервис преку дигитален мултиплекс за истото подрачје за кое таа е доделена.

Х. За оваа одлука писмено да се известат сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

О б р а з л о ж е н и е

Во основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07), на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09). Советот утврди дека во рок беа доставени вкупно 4 (четири) пријави за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на локално ниво преку јавна комуникациска мрежа – кабел, од кои по 1 (една) пријава за подрачјата на Дебар и Прилеп, и 2 (две) пријави за подрачјето на Струга.

Пријавите беа оценувани според критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на локално ниво за пренос преку јавна комуникациска мрежа - кабел. Тие критериуми ги исполнија кандидатите Илир Лела, Дино Москов и Ристо Кароски, на кои им се доделуваат дозволи. Кандидатот Целесоски Славе не ги исполни утврдените критериуми од следниве причини: достави неуреден (стар) проект за техничко-продукциски и емисиони услови, неуредна (непополнета) пријава во однос на програмскиот дел и неуреден програмски проект кој се приложува кон пријавата и не достави комплетни документи во однос на барањата за финансиската способност на кандидатите на конкурсот.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 02-та седница, одржана на 05.02.2010 год., одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Одлуката да се достави до:

- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) преку јавна комуникациска мрежа – кабел, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), и

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

Бр. 07-42
9 февруари 2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) преку јавна комуникациска мрежа – кабел, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), кои не се задоволни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.

355.

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4046/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), и Заклучокот бр. 02-341/6 од 09.02.2010 година, на 02-та седница, одржана на 05.02.2010 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ САТЕЛИТ)

I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит од општ формат, на албански јазик, на Арбтрим Кира од Струга.

II. Телевизискиот програмски сервис на добитникот на доволата од точка I. од оваа Одлука, ќе се емитува преку сателит кој ќе го избере имателот на доволата.

III. За ниво на опфат на гледаност, односно сервисна зона за емитување на телевизискиот програмски сервис преку сателит, се смета целото подрачје на Република Македонија.

IV. Доволата за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит, наведена во точка I на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

V. Советот за радиодифузија ќе ја издаде доволата за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит, наведена во точка I на оваа Одлука, врз основа на: приложена регистрација во соодветниот регистар како трговско радиодифузно друштво, склучен договор со сателитски провајдер по избор на радиодифузерот за пристап до сателит преку кој ќе се врши емитување на програмскиот сервис и одобрение издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

VI. Трговското радиодифузно друштво мора да отпочне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 1 (една) година, од денот на доделувањето на доволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси преку сателит.

VII. Субјектот, наведен во точка I на оваа Одлука, на кој му се доделува доволата за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), е должен во рок од 1 (една) година од денот на доделувањето на доволите, во целост да ги исполни условите и барањата на кои се обврзал во Пријавата при конкурирањето.

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радиодифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да го утврди степенот на исполнување на условите и барањата од конкурсната документација од негова страна.

Доколку при увидот се констатира дека радиодифузерот не ги исполнува потребните услови и барања, Советот, по изминувањето на рокот за започнување со вршење на дејноста определен во точка бр. VI од оваа Одлука, ќе ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност.

VIII. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користење на радиофреквенција во согласност со податоците за доделената фреквенција.

IX. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволата за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

X. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010).

XI. За користење на радиофренвенциите за радиодифузна и за фиксна служба трговските радиодифузни друштва се должни да плаќаат годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 01/06).

XII. За оваа Одлука писмено да се извести учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс Одлуката за објавување конкурс бр.07-4046/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XIII. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

О б р а з л о ж е н и е

Во основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010), на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.07-4046/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09). Советот утврди дека во рок беше доставена вкупно 1 (една) пријава за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).

Пријавата беше оценувана според критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит). Тие критериуми ги исполни единствениот кандидат Арбтрим Кира од Струга, на кој му се доделува дозволата.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 02-та седница, одржана на 05.02.2010 год., одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Одлуката да се достави до:

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија,

- Арбтрим Кира од Струга.

Бр. 07-43
9 февруари 2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-4046/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), доколку е незадоволен од Одлуката, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

